



2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Успехната генес!



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

СО ДР ЖИ НА

3	ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
4	ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО
4	ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО
4	ИЗДВОЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ
5	ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА
7	Економското опкружување во 2018 година и прогнози за 2019 година
7	Макроекономска состојба во светот и Р. Македонија
8	Финансиски перформанси на друштвото
8	КБ ПРВ отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
9	КБ ПРВ отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
9	УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 12
10	ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ
11	УСОГЛАСЕНОСТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО СО ПРОПИСИТЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ
11	ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
11	ПРОДАЖБА
12	ПАЗАРНО УЧЕСТВО
12	МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ И МРЕЖА НА АГЕНТИ
12	ОБУКИ НА АГЕНТИТЕ
13	ИНФОРМАТИЧКО – КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
14	ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
14	РАЗВОЈ И ОБУКИ НА ВРАБОТЕНИТЕ
14	КОРПОРАТИВНО ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
15	Корпоративно управување
16	Спонзорства и донации
16	Примена на кодексот за добро корпоративно управување на друштвото
16	Органи за управување и инвестирање на средствата на пензиските фондови на друштвото
17	Постапка и квалификации за избор на член на надзорен и управен одбор на друштвото
19	СТРУКТУРА НА ДРУШТВОТО
20	Организациона шема (на 31.12.2018 г)
21	МРЕЖА НА ПРОДАЖНИ МЕСТА НА ДРУШТВОТО – СОСТОЈБА 31.12.2018



ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Почитувани акционери,

Во изминатата 2018 година, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје функционираше во услови на политичка неизвесност, референдум за промена на името на државата и очекувања за влез во НАТО. Дополнително, годината беше одбележана со висока волатилност на странските пазари, особено во последниот квартал од годината. Исто така, крајот на годината беше одбележан со суштински измени на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за пензиско и инвалидско осигурување и донесување на нов Закон за данок на личен доход, кои имаа директен импакт на работењето на Друштвото и управувањето со фондовите. И покрај тоа, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје имаше уште една успешна деловна година, остварувајќи ги зацртаните цели и задржувајќи ја лидерската позиција во задолжителното и доброволното капитално финансирано пензиско осигурување.

Дека клиентите го препознаа КБ Прво пензиско друштво АД Скопје како сериозен партнер којшто создава вредност за своите членови, говорат и следниве податоци за 2018 година:

Членство – бројот на членови на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје на 31.12.2018 година достигна 254.724*. Бројот на членови на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје на 31.12.2018 година достигна 14.322.*Средства во управување – Средствата во управување на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје достигнаа 555,23 милиони евра на крајот на 2018 година. Средствата во управување на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје достигнаа 12,97 милиони евра на крајот на 2018 година.**

Вкупни средства – Вкупните средства на Друштвото на крајот на 2018 година го надминаа износот од 9,28 милиони евра.**Добивка - Друштвото во 2018 година оствари добивка од 2,13 милиони евра.**

Главнина – на крајот на 2018 година главнината на Друштвото достигна 8,98 милиони евра.**

Во текот на 2018 година, Друштвото реализираше кампања „СИТЕ СМЕ ПРВО“ со што ги промовираше карактеристиките на реформираниот пензиски систем како и сопствениот бренд. Исто така, трета година по ред, завземаме учество во организација на едукативна кампања за реформираниот пензиски систем со порака „ФОКУСИРАЈ СЕ НА ВАЖНОТО“ преку која се обидовме да ги поттикнеме граѓаните да размислуваат за својата иднина, односно за својата пензија, да се едуцираат за предностите на системот, инвестирањето на средствата на пензиските фондови и членувањето во вториот столб.

Поаѓајќи од својата фидуцијарна должност, а во интерес на членовите на пензиските фондови, во текот на 2018 година Друштвото превзема поголема активност за промена на чуварот на имот на средствата на пензиските фондови со кои управува. Оваа активност резултираше со тоа што почнувајќи од 03.10.2018 година, функцијата чувар на имот на средствата на пензиските фондови со кои управува Друштвото ја извршува Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

И во годината што следи, ќе останеме целосно посветени на основните принципи на корпоративното управување, компетенциите во управувањето и фидуцијарна должност. Дополнително ќе ги зајакнеме внатрешните контроли и ќе продолжиме разумно и дисциплинирано да ги инвестираме средствата на членовите за задолжителниот и доброволниот пензиски фонд. Исто така, ќе продолжиме со посветеноста во работењето, со цел да ги оствариме зацртаните цели и да ја потврдиме лидерската позиција на Друштвото.

Со почит,

Весна Стојановска

Генерален директор и Претседател на Управниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

*Извор: Агенција за супервизија – МАПАС

**Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

ЕМБС на Друштвото: 5990815, Даночен број: 4030005550662
Адреса: Бул. Илинден бр. 1, Скопје (од 25.03.2019 г. седиштето на Друштвото е на Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 6 Скопје)
Контакт телефон: 02 3243 777 и 02 3243 772,
Е-маил: contact@kbprvo.com.mk, Веб адреса: www.kbprvo.com.mk

ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО

Друштвото е основано и регистрирано на 19 мај 2005 година, согласно Законот за трговски друштва и Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и со дозвола бр.02-470/3 за основање на Друштво за управување со пензиски фондови и одобрение за управување со КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје издадени од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата). Задолжителниот фонд почна со работа на 31/01/2006 година. На 20.11.2008 година Агенцијата донесе одлука за издавање на одобрение на Друштвото за управување со задолжителен пензиски фонд со неограничено траење.

На 24/08/2009, Друштвото доби дозвола бр. 02-1534/3 за проширување на дејноста - управување со доброволен пензиски фонд. На 4/12/09, Друштвото доби полноважно одобрение за работа во 3-от столб бр.02-2158/5 за управување на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд-Скопје. Доброволниот фонд почна со работа на 21/12/2009 година.

Во оригиналната структура на капиталот основачи на Друштвото се:

1. Прва покојнинска дружба дд Љубљана (реорганизирана во Прва Груп во 2007 година), со 51% сопственост во основачкиот капитал на Друштвото односно 765 акции во вкупна номинална вредност од 765.000 ЕУР.
2. Комерцијална Банка АД Скопје, со 49% сопственост во основачкиот капитал на Друштвото односно домашниот партнер учествува со 735.000 евра во основачкиот капитал.

Основната главнина беше поделена на 1.500 обични акции, со номинален износ од 1.000,00 ЕУР по акција и секоја акција дава право на еден глас.

Во 2009 година основачите го зголемија капиталот за нови 300.000,00 ЕУР.

Моменталната структура на капиталот е следната:

1. Prva Group plc.Ljubljana, со 51% сопственост во основачкиот капитал на Друштвото односно 918 акции во вкупна номинална вредност од 918.000,00 Евра
2. Комерцијална Банка АД Скопје, со 49% сопственост во основачкиот капитал на Друштвото односно 882 акции во вкупна номинална вредност од 882.000,00 Евра

Основната главнина е поделена на 1.800 обични акции, со номинален износ од 1.000,00 ЕУР по акција и секоја акција дава право на еден глас.

ИЗДВОЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ

За задолжителниот пензиски фонд:

- Број на членови заклучно со 31.12.2018: 254.724 членови и времено распределени лица¹
- Големина на нето средства во фондот заклучно со 31.12.2018: 34.146.708.859,18 МКД²
- Остварен просечен годишен номинален принос за периодот 31.12.2011 – 31.12.2018 година: 6,01%³.
- Остварен просечен годишен реален принос за периодот 31.12.2011 – 31.12.2018 година: 4,80%⁴.

Наплатуван надоместок од придонеси⁵

период	КБ Прво
1.1.2011 – 31.12.2011	4,50%
1.1.2012 – 31.5.2013	4,00%
1.6.2013 – 31.12.2013	3,75%
1.1.2014 – 31.12.2014	3,50%
1.1.2015 – 31.12.2015	3,25%
1.1.2016 – 31.12.2016	3,00%
1.1.2017 – 31.12.2017	2,75%
1.1.2018 – 31.12.2018	2,50%

Наплатуван месечен надоместок од вкупни нето средства на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје⁶

период	КБ Прво
1.1.2010 – 31.05.2013	0,05%
1.6.2013 – 31.12.2014	0,045%
1.1.2015 – 31.12.2016	0,04%
1.1.2017 – 31.12.2017	0,035%
1.1.2018 – 31.12.2018	0,035%

Надомест за премин⁷

број на денови ≤ 720	15 Евра
број на денови > 720	не се наплаќа

Трансакциони провизии⁸ Износ во денари

Вкупен износ на трансакциони провизии во периодот	
1.1.2018 – 31.12.2018	434.384,07

Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.

- Просечна уплата по член во 2018 година во денари: 1.952 МКД⁹
- Висина на бруто уплати во 2018 година во денари: 3.719.255.374,00 МКД¹⁰
- Процентуално учество на средствата на фондот во странски сопственички хартии од вредност: 27,18% или 9.287.705.369,88¹¹
- Процентуално учество на средствата на фондот во домашни државни обврзници: 63,67% или 21.752.623.264,13 МКД МКД¹²

1,3,4,5,6,7

Извор: Агенција за супервизија – МАПАС

2,8,9,10,11,12

Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје**За доброволниот пензиски фонд:**

- Број на членови заклучно со 31.12.2018: 14.322 членови¹
- Големина на нето средства во фондот заклучно со 31.12.2018: 797.741.716,24 МКД²
- Остварен просечен годишен номинален принос за периодот 31.12.2011 – 31.12.2018 година: 5,48%³
- Остварен просечен годишен реален принос за периодот 31.12.2011 – 31.12.2018 година: 4,27%⁴

Наплатуван надоместок од придонеси⁵

Период	КБ Прво
24.04.2010 – 31.05.2013	4,0%
01.06.2013 – 31.12.2018	2,9% (или согласно договор за професионална пензиски а шема на компанија)

Наплатуван месечен надоместок од вкупни нето средства на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје⁶

Период	КБ Прво
01.01.2011 – 31.12.2018	0,075%

Надоместок за премин⁷

број на денови ≤ 360	10 Евра
број на денови > 360	не се наплаќа

Трансакциони провизии⁸ Износ во денари

Вкупен износ на трансакциони провизии во периодот	
01.01.2018 – 31.12.2018	51.977,26

Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.

- Просечна уплата по член во 2018 година во денари: 6.122 МКД⁹
- Висина на бруто уплати во 2018 година во денари: 142.398.982 МКД¹⁰
- Процентуално учество на средствата на фондот во странски сопственички хартии од вредност: 28,46% или 227.267.892,14 МКД¹¹
- Процентуално учество на средствата на фондот во домашни државни обврзници: 54,53% или 435.475.731,01 МКД¹²

1,3,4,5,6,7


Извор: Агенција за супервизија – МАПАС

2,8,9,10,11,12

Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА

- ПРОМОЦИЈА НА РЕФОРМИРАНИОТ ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ НА ЈАВНОСТА,
- ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЗАРНОТО УЧЕСТВО ВО 2-СТОЛБ,
- РАСТ ВО ПРОДАЖБАТА И УПЛАТИТЕ НА 3-ОТ СТОЛБ,
- ПРОШИРУВАЊЕ НА АГЕНТСКА МРЕЖА
- ОДРЖУВАЊЕ НА КОНЗЕРВАТИВНА И ВНИМАТЕЛНА ИНВЕСТИЦИСКА СТРАТЕГИЈА СО ГОЛЕМИ НАПОРИ КОН ПОСТИГНУВАЊЕ НА ДОБАР ПРИНОС, КАКО ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ФОНД ТАКА И ВО ДОБРОВОЛНИОТ ФОНД,
- ПРИМЕНА НА СВЕТСКИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА,
- КВАЛИТЕТНО КОМУНИЦИРАЊЕ СО ЧЛЕНОВИТЕ НА ФОНДОВИТЕ,
- ОДРЖУВАЊЕ НА ДОБРА И ПОСТОЈАНА КОМУНИКАЦИЈА СО РЕГУЛАТОРОТ, ФПИОСМ, ВЛАДАТА И МЕДИУМИТЕ,
- ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ
- ОДРЖУВАЊЕ НА ИМИЏОТ ЗА СИГУРНО, ДОВЕРЛИВО, ТРАНСПАРЕНТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО,
- ВНИМАТЕЛНО СЛЕДЕЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ РИЗИЦИ: ОПЕРАТИВНИ, ПАЗАРНИ И РЕГУЛАТОРНИ,
- ВНЕСУВАЊЕ НА НОВИ АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО
- ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ВТОРОТО НИВО НА МЕНАЏМЕНТ И МИТИГАЦИЈА НА СИТЕ РИЗИЦИ ПОСОЧЕНИ ОД СТРАНА НА МАПАС, ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР, ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ЗА РИЗИЦИ И НАДЗОРНИОТ ОДБОР.
- ОПТИМИЗИРАЊЕ НА ПРОЦЕСИ
- РАБОТА СО СОВЕТОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ ВО ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ СО ДАВАЊЕ НА ПРЕДЛОЗИ



Економското опкружување во 2018 година и прогнози за 2019 година

Макроекономска состојба во светот и Р. Македонија

Поволните движења во глобалната економија продолжија во 2018 година и покрај генерално изразената политичка неизвесност во глобални рамки, зголемените трговски тензии и изразената променливост на финансиските пазари. Притоа, стапката на раст на реалниот БДП на светско ниво е оценета на нивото од 3,7% (3,8% во 2017 година). Гледано по групи земји, забавување на растот се забележува кај дел од развиените и брзорастечките економии, особено во втората половина од годината. Така, се оценува дека растот во еврозоната забавил во 2018 година и се свел на 1,9% (од 2,5% во 2017 година) што главно се поврзува со привремени фактори во доменот на автомобилската индустрија, посебно изразени кон крајот на годината. Послабите инвестиции и трговска активност, во еден дел заради неизвесноста поврзана со условите околу процесот на Брежит, го објаснуваат и понискиот реален раст во Обединетото Кралство, а забавување на растот е забележано и во Јапонија. Од друга страна, растот на БДП во САД забрза и достигна до 2,9% (наспроти 2,2% во 2017 година), поттикнат главно од фискалниот стимул од преземените даночни реформи. Во групата на брзорастечките и економиите во развој, најизразено е забавувањето на растот на кинеската економија, главно одразувајќи го понискиот извоз во услови на растечки трговски протекционизам во глобални рамки. Гледано на среден рок, ризиците за глобалниот раст се главно неповолни и се поврзани со зголемувањето на протекционизмот во трговијата, затегнувањето на финансиските услови, како и геополитичките тензии и неизвесности, меѓу кои и оние коишто произлегуваат од преговорите околу Брежит.

Просечната годишна стапка на инфлација на светско ниво во 2018 година се оценува на 3,8% , што претставува забрзување на инфлацијата во споредба со 2017 година, кога изнесуваше 3,2%.

По стагнацијата во 2017 година, во 2018 година економијата во Република Северна Македонија се врати на патеката на солиден раст, при што реалниот БДП се зголеми за 2,7%. Поволните остварувања, особено беа изразени од второто тримесечје, а во услови на постабилен домашен амбиент, стабилни очекувања и зајакната доверба на економските субјекти, како и задржување на динамичната извозна активност. Остварувањата во извозниот сектор беа одраз на поволниот надворешен амбиент, со позитивни ефекти врз дел од традиционалните извозници и на понатамошното зголемување на степенот на искористеност на дел од капацитетите со странски капитал ориентирани кон извоз.

Растот на потрошувачките цени и во текот на 2018 година беше умерен, при што годишната стапка на инфлација се задржа на нивото од 1,5% (1,4% во претходната година), при раст на цените во рамки на сите три компоненти на индексот, прехранбената, енергетската и базичната инфлација.

Позитивните придвижувања, и на страната на побарувачката и на страната на понудата на работна сила, придонесоа за намалување на невработеноста, при што стапката на невработеност во 2018 година се сведе на историски најниско ниво од 20,7% (годишно намалување за 1,6 п.п.). Притоа, намалувањето на вкупната стапка на невработеност се објаснува со пониската невработеност кај сите старосни групи, при позначително намалување забележано кај лицата на возраст од 15 до 24 години и од 25 до 49 години.

Во 2018 година во Буџетот на Република Северна Македонија беше остварен дефицит од 1,8% од БДП, којшто беше понизок во споредба со минатогодишниот (2,7% од БДП во 2017 година). Буџетскиот дефицит во 2018 година во најголем дел беше финансиран од надворешни извори, преку емисија на еврообврзница на меѓународните финансиски пазари. Финансирањето на буџетскиот дефицит во помал дел беше извршено и преку нови емисии на државни хартии од вредност на домашните финансиски пазари, при што во април 2018 година за првпат беше издадена и 30-годишна државна обврзница.

*Извор: НБРСМ

Финансиски перформанси на Друштвото

Во 2018 година Друштвото оствари **нето добивка** од работењето во износ од **130.992.710 денари**, а беше планирана добивка од **121.107.033 денари**.

Поголемата добивка во износ од 9.885.677 денари се должи на повисоки приходи од оперативни и финансиски активности и пониските трошоци во однос на планот.

Приходите од оперативното работење на друштвото за 2018 година изнесуваат 241.550.144 денари кои се за **1.303.819 денари** повисоки од планираните **240.246.324 денари**.

Приходите од инвестирање на средствата на друштвото за 2018 година изнесуваат **21.976.349 денари**, расходите од инвестирање изнесуваат **3.792.617 денари**. Нето ефектот е реализирани финансиски приходи од **18.183.732 денари**. Планирани беа 18.426.266 денари приходи од инвестирање.

Приходи кои произлегуваат од вршење на основната дејност на Друштвото се провизии што ги наплатува Друштвото за управување со средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд како и инвестирање на слободните парични средства:

Вкупните оперативни расходи на Друштвото за 2018 година изнесуваат **113.973.761 денари**, а планирани беа **123.933.109 денари**. Друштвото има пониски расходи во однос на планот во износ од **9.959.348 денари**.

Поголеми расходи кои се остварени во 2018 година се:

- Расходи за **маркетинг и агенти** за задолжителниот и доброволниот пензиски фонд изнесуваат 4.580.017 денари, а беа планирани 4.836.000 денари.
- Расходи за **МАПАС** (со вклучен трошок за пристап кон информациониот систем на Агенцијата) и **Банка чувар** изнесуваат 50.163.276 денари, а планирани беа **52.166.619 денари**.

Пониските трошоци во износ од 2.003.343 денари се пред се резултат на промена на банка чувар на 03.10.2018 година, односно заштедата е резултат на понискиот надоместок (0,038% годишно) од вкупните нето средства на задолжителниот фонд

кој го наплаќа новиот банка чувар, во однос на претходниот (0,055% годишно) од вкупните средства на фондот.

- **Амортизацијата изнесува** 2.166.872 денари, а планираниот трошок изнесува 3.724.965 денари. Не се реализираа сите планирани инвестиции.
- **Трошоците за плати и други надоместоци на вработените** изнесуваат 32.251.113 денари. Во деловниот план на Друштвото трошокот за вработени изнесува 32.629.890 денари
- Дополнителните трошоци за вработените како што се патни трошоци, дневници за службени патувања, трошоци за образовни услуги и сл. изнесуваат 1.199.795 денари
- Во текот на 2018 година, согласно овластувањата, одговорностите и ангажираноста за членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и за раководните лица беа исплатени плати, надоместоци на плата, надомест за учество на седници, награда за успешност и други издатоци во бруто износ од 17.174.338,00 денари.
- Вкупната актива на Друштвото на 31.12.2018 година изнесува 570.485.174 денари, додека вкупната главнина изнесува 552.493.469 денари.

Друштвото исплати дивиденда во висина од **840.000 ЕУР во јуни 2018 г.**

** Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје*

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје

На 31.12 2018 година, нето средствата на **Задолжителниот фонд** со кои управува Друштвото достигнаа износ од 34,147 милијарди денари (555,231 милиони ЕУР), а планирани беа 35,287 милијарди денари (573,768 милиони ЕУР).¹

Во 2018 година во Фондот беа уплатени вкупно придонеси во износ од 3,719 милијарди денари (60,476 мил ЕУР) или просечно месечно 310 милиони денари (5,039 милиони ЕУР), а планирани беа 3,637 милијарди денари (59,14 милиони ЕУР). Просечниот месечен уплатен придонес изнесува 1.952 денари по лице, а планирано беше 1.934 денари. Од почетокот на реформираниот пензиски систем до сега 248.567 членови примиле барем една уплата.²

Од вкупниот број членови заклучно со 31.12.2018 година 97,58% имаат барем една уплата на лична сметка во Фондот, а 2,42% немаат ниту една уплата на месечен придонес на лична сметка.³ Во 2018 година од Задолжителниот фонд имаше вкупно исплати со износ од 103 милиони денари, по основ на исплати за трансфери во ФПИОСМ, Сава пензиско друштво и исплати кон членови (програмирани повлекувања, наследства и еднократни исплати).⁴

Друштвото има годишен приход од 93,058 милиони денари од надоместок од уплатени придонеси што е просечен месечен приход од 7,755 милиони денари и е 1% повеќе во однос на планот. Друштвото има годишен приход од надоместок за управување со износ од 137,471 милиони денари.⁵ Вредноста на сметководствената единица на 31.12.2018 година изнесува 196,706281.⁶

Со состојба 31.12.2018 год., најголем дел од средствата на задолжителниот фонд, 63,67% друштвото ги вложи во државни хартии од вредност, 5,39% во депозити кај домашни банки, 2,07% во акции на домашни издавачи, и 27,18% во инвестициски фондови од странски издавачи (ETF).⁷

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

На 31.12.2018 година, нето средствата на Доброволниот фонд со кои управува Друштвото достигнаа износ од 797,741 милиони денари, (12,97 милиони еур), а планирани беа 946,673 милиони денари (15,39 милиони еур).⁸

Во Фондот беа уплатени вкупно придонеси во износ од 142,399 милиони денари (2,315 милиони ЕУР) или просечно месечно 11,87 милиони денари (193 илјада ЕУР), а планирани беа 215,419 милиони денари (3,503 милиони ЕУР).⁹

Од почетокот на реформиранiot пензиски систем до сега, 14.322 членови примиле барем една уплата.¹⁰

Друштвото има годишен приход од 3,664 милиони денари од надоместок од уплатени придонеси и годишен приход од надоместок за управување со износ од 6,782 милиони денари.¹¹

Во 2018 година од Доброволниот фонд имаше вкупно исплати со износ од 38,77 милиони денари, по основ на исплати за трансфери во Сава пензиско друштво и исплати кон членови (наследства и еднократни исплати).¹² Вредноста на сметководствената единица на 31.12.2018 година изнесува 163,696595.¹³

Со состојба 31.12.2018 год., најголем дел од средствата на доброволниот фонд, 54,53% друштвото ги вложи во државни хартии од вредност, 10,97% во депозити кај домашни банки, 3,82% во акции на домашни издавачи, и 28,46% во инвестициски фондови од странски издавачи.¹⁴

^{1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14} **Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје**

^{6,13} **Извор: Агенција за супервизија – МАПАС**

Управување со ризици

Секторот за управување со ризици во текот на 2018 година работеше на подобрување и воспоставување на процедури за работа со цел подобрување на целокупниот процес за управување со ризици

Како дел од редовните активности, на месечно и квартално ниво се подготвуваат извештаи за состојбата на Клучните индикатори на ризик. Идентификацијата на Клучните индикатори на ризик е континуиран процес, па така во текот на 2018 низ комуникација со вработените и редовно следење на состојбите во Друштвото и фондовите беше извршено ревидирање на постоечките и беа дефинирани нови КРИ.

Следниве групи на ризици се идентификувани: Финансиски ризици, Пензиски ризици, Оперативни ризици и Надворешни ризици.

Во Финансиските ризици се опфатени повеќе видови на ризици и истите ја мерат можната загуба од движењето на финансиските пазари.

Пензиските ризици ги мерат резултатите на фондот и даваат рани сигнали за ризиците кои водат до неефективност на бизнисот. Оперативен ризик е ризикот кои не е својствен за финансиските

ризици и ги мери ризиците кои произлегуваат од прекршување на интерните процедури, лица и системи.

Екстерни ризици се ризици кои не може да се контролираат или нивното влијание не може да се намали.

Секојдневното следење на моменталната структура на портфолијата на фондовите со кои управува Друштвото во однос на таргет структурата и дозволените отстапувања предвидени со Инвестиционата политика (Инвестиционата тактика и Инвестициона стратегија), како и законските и подзаконските акти, ја зајакнува контролата над управувањето со средствата на фондовите и друштвото. Континуирано се подготвуваат месечни извештаи за ризици, месечни извештаи за следење на лимити, анализа на атрибуција на ризици и атрибуција на приноси.

Инвестирање на средствата на фондовите

Управниот одбор на своите седници донесуваше одлуки за инвестирање на средствата на пензиските фондови, врз основа на кои се инвестираа овие средства. Кон крајот на годината беа утврдени Инвестиционите стратегии и редовните годишни Тактики за инвестирање на средствата на задолжителниот и доброволниот фонд, со кои беше уреден начинот на работење на Друштвото во однос на инвестирањето на средствата на пензиските фондови за следниот период.

Во текот на 2018 година и за двата фонда се одржуваше балансирано портфолио во кое најголем удел имаа државните обврзници и инвестициите во индексни ЕТФи кои котираат на најголемите светски берзи. Со ваква структура на инвестиции се постигнува широка диверзификација на портфолиото во однос на изложеност по региони, сектори и валути. Со диверзификацијата се настојува да се минимизираат ризиците а од друга страна да се искористи потенцијалот кој го нудат најголемите светски компании.

Во текот на 2018 година растот на сметководствената единица на задолжителниот фонд изнесуваше 0,86%. За последните седум години заклучно со 31.12.2018 година, остварен е принос во номинален износ од 6,01% на годишно ниво.* Остварениот принос во изминатиов период ја достигна и надмина поставената цел, принос од најмалку 2 процентни поени над стапката на инфлација, односно остварување на реална стапка на принос од најмалку 2% (остварена е 4,8%).

Во текот на 2018 година растот на сметководствената единица на доброволниот фонд изнесуваше 0,43%. За последните седум години заклучно со 31.12.2018 година, остварен е принос во номинален износ од 5,48% на годишно ниво.* Остварениот принос во изминатиов период ја достигна и надмина поставената цел, принос од најмалку 2 процентни поени над стапката на инфлација, односно остварување на реална стапка на принос од најмалку 2% (остварена е 4,27%).

***Извор: Агенција за супервизија – МАПАС**



Усогласеност на работењето на Друштвото со прописите и спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Главната цел на остварувањето на функцијата контрола на усогласеност со прописите е обезбедување на законито работење на Друштвото и заштита на Друштвото од последиците што би можеле да се јават поради непочитување на прописите. За регулативата која беше донесена во 2018 година, одговорното лице за контрола на усогласеност на работењето на Друштвото навремено изготвуваше информации кои беа разгледувани на седници на Управен одбор и со тоа континуирано и тековно го информираше Управниот одбор за измените и активностите кои треба да ги преземе Друштвото, како и сите организациони единици. На крајот на 2018 година беше објавена регулатива која имаше значајно влијание врз работењето на пензиските фондови со кои управува Друштвото, а која се однесува клучно на оданочувањето во рамки на доброволното пензиско осигурување и промена во категориите на членство во задолжителното пензиско осигурување. Друштвото превзема низа активности за усогласување со оваа регулатива.

Во 2018 година, Друштвото донесе нова Програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам, усогласена со новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам, објавен во Сл. весник бр. 120/2018. Друштвото назначи и заменик овластено лице за СППФТ.

Внатрешна ревизија

Внатрешната ревизија во Друштвото претставува независна активност на давање на објективно уверување и совет, воспоставена со цел да придонесе кон зголемување на вредноста и подобрување на работата на Друштвото и на пензиските фондови. Таа помага Друштвото и пензиските фондови да ги остварат своите цели, применувајќи систематски, дисциплиниран пристап за процена и подобрување на ефикасноста на процесите за управување со ризикот, контролата и управувањето.

Во текот на 2018 година Внатрешната ревизија изврши вкупно 7 ревизорски ангажмани и даде вкупно 25 препораки за унапредување на работењето на Друштвото и пензиските

фондовите. Годишниот план за ревизија за 2018 беше целосно реализиран и беа спроведени дополнителни вонредни ревизии на барање на Управен одбор.

Предмет на ревизија беа:

- Усогласеност со регулативата и интерните акти
- Администрирање на податоци и сметки на членовите
- Исплата на пензии
- Инвестирање на средства
- Спречување на перење пари
- Проверка на неправилности во работата на агентите
- Продажни активности

Замислената и резултатите од извршените ревизии беа доставени детални ревизорски извештаи до Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, во кои се укажа на можните ризици со препораки за отстранување на одредени неправилности.

Продажба

Во текот на 2018 година активностите на Друштвото во делот на продажбата и кај двата фонда со кои управува беа насочени во правец на одржување а воедно и зголемување на пазарното учество. За таа цел се посвети особено внимание на квалитетот на услугите што Друштвото ги нуди на новите, но и на постоечките членови. Во текот на 2018 година во задолжителниот пензиски фонд се приклучија 16.509 членови*. Во делот на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување, се реализираа низа активности за привлекување што поголем број на членови и склучување на поголем број на договори за членство во доброволниот пензиски фонд, пред се преку директни презентации на компании и индивидуални лица. Исто така, значајно внимание во работењето на третиот пензиски столб, се посвети и на зголемување на уплатите во Доброволниот пензиски фонд. Како резултат на продажната стратегија на Друштвото во 2018 година 369 лица** станаа членови на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје.

*Извор: Агенција за супервизија – МАПАС

** Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Пазарно учество

За задолжителниот пензиски фонд

Број на членови и времено распределени лица заклучно со 31.12.2018 година ¹	51,98%
Големина на нето средства во фондот заклучно со 31.12.2018 ²	53,06%

За доброволниот пензиски фонд

Број на членови (заклучно 31.12.2018 година) ³	58,73%
Големина на нето средства во фондот ⁴	51,36%

^{1,2,3,4} **Извор на податоци:** МАПАС и КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.

Маркетинг активности и мрежа на агенти

Активностите кои беа спроведени во 2018 година, беа насочени пред сè за разбирање на самиот систем и бенефитите кои произлегуваат со самото членување во истиот. Тука се мисли на континуирана работа на терен, изнаоѓање на нови можности за продажба, проширување на продажната мрежа на Друштвото, зголемување на бројот на агенти, присутност во медиуми (електронски и пишани) од аспект на давање на изјави, анализи и мислења, објава на огласи во истите, активно учество во работни групи за следење на состојбите во пензискиот систем, одржување презентации за карактеристиките на тростолбниот пензиски систем. Беше спроведена кампањата „Зелен плик“, потоа „Сите сме прво“ која беше насочена кон дејноста на друштвото, односно за услугите и можностите на вториот и третиот столб. Посебен акцент е потребно да се стави на Изработката на видеа кои се однесуваат на појаснување на инвестиционата стратегија на друштвото, односно како и каде се инвестираат средствата на членовите, ПР активностите, изјави и интервјуа на членовите на Управниот одбор на Друштвото поврзани со активностите на Друштвото, пензиските фондови. Потоа учество на денови на финансиска писменост, во месец септември се одбележа и 15 Септември, како ден на пензиска свесност- заедно со МАПАС и Сава пензиско друштво на плоштад на РСМ пред хотел Мериот. Потоа следеше заедничката

кампања која беше под мотото “Фокусирај се на важното” која беше насочена кон ажурирањето на податоците, заедничкиот принос на друштвата како и за подигање на свеста за важноста на самиот пензискиот систем. Големо внимание се посвети на информирањето и зголемување на свеста на членовите за своите права кои произлегуваат од реформираниот пензиски систем.

Друштвото во текот на годината работеше на континуирано зголемување на бројот на агенти и отворање нов продажен канал. Во текот на годината, 37 нови агенти беа обучени и го положија испитот за агент организиран од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС.

Обуки на агентите

Друштвото континуирано води грижа за едукацијата на своите агенти, се со цел за обезбедување на подобра услуга и грижа за членовите и поради тоа редовно организира обуки. Во текот на 2018 година на агентите им беа одржувани обуки на кои беа разгледувани неколку важни теми: спречување на перење пари и финансирање на тероризам и заштита на лични податоци, начин и постапка на исплата на пензии и пензиски надоместоци како и за начинот на инвестирање на средствата на фондовите, склучување на договори за членство во 2 и 3 столб и начин на нивна достава (продажба на производите на друштвото).

Обуките беа реализирани на неколку начини:

- групни обуки, на кои присуствуваа поголем број на агенти
- континуирани обуки на помали групи на агенти како редовни активности при посета на продажните места
- е-обука со испраќање на едукативни материјали по електронски пат до сите агенти и
- посебна обука специјализирана за пријавените кандидати за агенти

Овие обуки имаа за цел проширување на познавањата на агентите за задолжителното и доброволното пензиско осигурување и надградба на продажните вештини, но и се користеа за постојано потсетување на агентите за важноста од почитувањето на законите, подзаконските акти и интерните правила на Друштвото.

Информатичко – комуникациска технологија и заштита на лични податоци

Друштвото во 2018 година работеше на подобрување на достапноста и воведување на нови софтверски решенија за автоматизирање на деловните процеси на компанијата. Се работеше на надградба на апликациите за генерирање на извештаи за фондовите и надградба на апликациите за управување со сметките на членовите на задолжителниот и доброволниот фонд. Во текот на годината, се работеше на промена и подобрување на инфраструктурата, во делот на системската и комуникациска опрема. Во рамките на информативниот систем, ја променивме опремата за складирање на податоци со побрза и понова технологија.

Како дел од годишниот план за тестирање на Планот за континуитет на работа имаше успешно завршено тестирање на секундарната локација на Друштвото. Целта на тестирањето беше да се провери и потврди работењето на Друштвото во случај на природни непогоди или било нарушување на оперативноста на примарната локација на компанијата. Обезбедување континуирана обука за вработените во нашата компанија, останува многу важна цел за Друштвото. Акцентот и оваа година беше ставен на неколку различни области, како што се:

- Заштита на личните податоци,
- Обука за безбедност на информативниот систем,
- Планот за континуитет на деловното работење на компанијата и најдобрите практики во итни случаи.

Во 2018 година, исто така, се работеше на постојано подобрување на интегритетот на информатичките системи и воведување на дополнителни контролни механизми во постоечките апликации. Во текот на годината се работеше на спроведување на постоечките мерки за заштита на личните податоци и воведување на дополнителни мерки со цел подобра заштита на личните податоци на членовите.



Човечки ресурси

Друштвото посветува големо внимание на кадровската политика, од моментот на селектирање и прием на работници, се до нивно воведување и пренесување на своето искуство со цел нивна мотивација за работа. Како дополнителна мотивација за своите вработени Друштвото излегува во пресрет преку помагање при нивно стручно усовршување, овозможување на персонален развој и развој во кариерата, унапредување, задржување на своите вработени.

Основни начела врз кои се заснова работењето на Друштвото се:

- Тимска работа
- Перфекција во работењето
- Почитување на луѓето и околината
- Лидерство
- Интегритет
- Фокус кон клиентот

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со состојба на 31.12.2018 година брои 29 вработени.

Развој и обуки на вработените

Професионалното унапредување на вработените значи унапредување и усовршување на работењето на Друштвото, а со тоа и овозможување на професионална и поквалитетна услуга на членовите и идните членови на пензиските фондови со кои управува Друштвото.

Како и секоја година и во текот на 2018 година вработените беа поттикнувани од страна на Менаџментот на Друштвото активно да бараат можности за до-усовршување на своето знаење преку учество на обуки, конференции и полагање на стручни испити во својот делокруг.

Во текот на годината се зазема учество на разни обуки и советувања, меѓу кои може да се извојат следните:

- Седма меѓународна истражувачка конференција на НБРМ
- учество на 19та годишна конференција на Македонска берза,

- учество на 23-то годишно собрание на АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари
- Обука за вработените во секторот за управување со средства и секторот за управување со ризици во најголемиот светски управувач со средства BlackRock во Лондон
- учество на Global Invest forum во Париз Франција
- обуки во делот на имплементација на нова законска регулатива како и ИТ надоградување и следење на сметководствени стандарди
- учество на Конференција за спречување перење пари и финансирање на тероризам – нова регулатива спроти странко практично искуство организирана од АБИТ во соработка со институтот Хајделберг
- Учество на Управниот одбор на Друштвото на обука на тема „Менаџмент вештини“ и „Управување со промени“
- Обука за Сметководствени стандарди, организирано од PWC Академија, Скопје, Македонија – на која учествуваа вработени од Секторот за финансии и сметководство итн.

Исто така во текот на 2018 година Друштвото организираше и интерни обуки за сите вработени на следниве теми: Заштита на лични податоци и социјален инжењеринг, Сигурност на информационен систем, Спречување на перење пари и финансирање тероризам со осврт на идентификација на вистински сопственик и носител на јавна функција и исплата на пензии и пензиски надоместоци.

Корпоративно општествена одговорност

Друштвото, согласно законските обврски, до сите членови за задолжителниот и доброволниот пензиски фонд достави годишни извештаи за пензиска заштеда, како и податоци за инвестиционо портфолио, остварениот принос и износот на наплатуваните надоместоци и трансакциони провизии.

Дополнително во 2018 година Друштвото телефонски анкетираше 2600 членови на задолжителниот пензиски фонд со цел зголемување на информираноста на членовите. Како резултат на спроведената анкета, Друштвото изврши ажурирање на лични податоци на 497 членови на задолжителниот пензиски фонд. Истотака, како и секоја година, по добивање на вратената пошта од годишните извештаи за пензиска заштеда, Друштвото изврши телефонска анкета на членовите на двата пензиски



фонда, чиј годишен извештај е вратен, со цел да утврди дали истите имаат промена на адресните податоци.

Во текот на 2018 година, Друштвото активно учествување на повеќе работни состаноци со претставници на Министерството за труд и социјална политика, Фондот на ПИОСМ и МАПАС во поглед на планираните законски измени за капитално финансирано пензиско осигурување. Друштвото на состаноците имаше проактивна улога односно активно придонесување кон изнаоѓање на оптимални решенија за имплементација на планираните законски измени.

Друштвото изврши промена на чуварот на имот на средствата на пензиските фондови со кои управува, така што почнувајќи од 03.10.2018 година, функцијата чувар на имот на средствата на пензиските фондови ја извршува Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

Корпоративно управување

Корпоративното управување на Друштвото се темели врз правилата на управување и надзор, утврдени со Кодексот за добро корпоративно управување на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, донесен од страна на Управниот одбор, а одобрен од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

Согласно Кодексот, корпоративно управување претставува збир на правила со кои се уредуваат начинот, постапките и процесите преку кои органите на надзор и управување, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица во Друштвото донесуваат одлуки во врска со управувањето на Друштвото и КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје и начинот како се следи имплементацијата на тие одлуки. Целта на доброто корпоративно управување на Друштвото е обезбедување одговорност и транспарентност во работењето на Друштвото, создавање доверба меѓу органите на надзор и управување и заинтересираните субјекти, особено членовите на пензиските фондови и подобрување на ефикасноста на работењето на Друштвото и пензиските фондови. Надзорниот и Управниот одбор на Друштвото се одговорни за воспоставување на структурата на корпоративното управување на Друштвото.

Спонзорства и донации

Водејќи се од праксата во претходни години, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и минатата година го спонзорираше Скопскиот маратон.

Примена на Кодексот за добро корпоративно управување на Друштвото

Овластениот актуар, назначен од страна на Друштвото во 2018 година доставуваше потврди со свое мислење до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС согласно закон, а за својата работа одговараше пред Управниот одбор на Друштвото.

Помеѓу низата активности кои беа превземени од лицето одговорно за управување со ризици, во 2018 година најголем акцент беше ставен на советување на Управниот одбор при носење на инвестициони одлуки, зајакнување на следењето и на идентификацијата, мерењето и контролата на состојбата на оперативните ризици, контролата над управувањето со средствата на фондовите кое се спроведува врз основа на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и Правилниците (подзаконските акти) и други активности.

Во рамки на активностите на усогласеност на работењето на Друштвото со прописите, континуирано се следеа сите нови прописи и измените и дополнувањата на постојните прописи, кои се однесуваат на работењето на Друштвото, уште во фаза на нивната подготовка.

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и раководните лица во Друштвото имаат фидуцијарна должност да работат единствено во корист на интересите на членовите и пензионираниите членови на пензиските фондови. Оваа должност ја спроведуваа со примена на високи стандарди на етика и интегритет и без судир на интереси и обезбедија нејзина примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во Друштвото.



Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и раководните лица во Друштвото, при управувањето и контролата на инвестирањето на средствата на пензиските фондови применуваа степен на грижа, делотворност и вештини кои би ги применувал разумен човек при инвестирање на сопствените средства. Надзорниот одбор во текот на 2017 година се запознаваше со целокупното работење на Друштвото преку разгледување и усвојување на извештаи, политики и други документи кои се доставуваа на редовните состаноци, но по потреба дополнително се информираше од страна на Управниот одбор.

Органи за управување и инвестирање на средствата на пензиските фондови на Друштвото

Во текот на 2018 година, органите на управување на Друштвото ги вршеа своите активности согласно законските прописи и Статутот на Друштвото:

Собранието на акционери во 2018 година одржа 5 седници. На седницата на Собранието, одржана на 29.03.2018 година, беа усвоени редовните извештаи и Годишната сметка на Друштвото. Собранието на Друштвото го свикува Управниот одбор на Друштвото, односно Надзорниот одбор кога тоа е предвидено со закон, по сопствена иницијатива или барање на акционер во согласност со закон.

Надзорниот одбор на Друштвото во 2018 година одржа вкупно 6 седници, а беа донесени и одлуки без одржување на состаноци.

Надзорниот одбор го избира Собранието на Друштвото. Надзорниот одбор брои 6 (шест) члена, од кој најмалку една четвртина од членовите мора да бидат независни членови.

Од редот на членовите на Надзорниот одбор членовите избираат претседател на Надзорниот одбор, кој ги свикува и претседава со седниците на Надзорниот одбор. Во отсуство на претседателот на Надзорниот одбор присутните на седницата избираат член кој ќе го заменува претседателот на седницата.

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор е 4 (четири) години. Надзорниот одбор одржува најмалку четири состаноци и тоа секои три месеци во текот на годината.

Надзорниот одбор најмалку еднаш годишно врши оценка на работењето на Управниот одбор на Друштвото која се состои од оценка на:

- Постигнување на стратешките цели на Друштвото;
- Спроведување на деловниот план и програма за работа на Друштвото и пензиските фондови;
- Спроведување на инвестиционите стратегии на пензиските фондови;
- Структура и функционирање на системите на внатрешна контрола и управување со ризици;
- Примена на интерните правила и процедури;
- Квалитет на процесите за финансиско известување и
- Усогласеност на работењето на членовите на Управниот одбор со законите и подзаконските акти.

Управниот одбор на Друштвото своето работење го остваруваше на редовни седници. Во текот на 2018 година Управниот одбор одржа вкупно 54 седници. Во 2018 година Управниот одбор на Друштвото беше составен од 2 члена.

Членовите на Управниот одбор го застапуваат Друштвото во односите со трети лица.

Управниот одбор на Друштвото определува раководни лица во Друштвото и го надгледува нивното работење. Управниот одбор најмалку еднаш годишно врши оценка на работењето на секој вработен и работно ангажиран во Друштвото.

Инвестициониот одбор е советодавно стручно тело избрано од Управниот одбор кое врз основа на движењата и состојбите на финансискиот пазар и анализа на финансиските инструменти, даваше предлози на Управниот одбор за инвестирање на средствата на пензиските фондови во одделни инструменти.

Друштвото ги инвестираше средствата на членовите на пензиските фондови во согласност со строго дефинирани правила и принципи и супервизија вршена од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, додека Чуварот на имот ги чува средствата на фондовите одвоено од средствата на Друштвото.

Одговорен за донесување и спроведување на одлуките за инвестирање на средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски фонде Управниот одбор на Друштвото. Лицата вклучени во процесот на инвестирање на средствата на пензиските фондови при носење на инвестиционите одлуки ги земаа во предвид советите и препораките дадени од одговорното лице за управување со ризици. Друштвото има посебен Сектор за управување со средства кој директно ги спроведуваше одлуките на Управниот одбор на Друштвото.

Во текот на 2018 година Инвестициониот одбор одржа вкупно 12 редовни седници и 3 вонредни седници.

Постапка и квалификации за избор на член на Надзорен и Управен одбор на Друштвото

За избор или реизбор на член на Надзорен и Управен одбор, Друштвото доставува барање со документација за одобрение до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, 60 дена пред истекот на мандатот на постојниот член на Управен/Надзорен одбор. Постапката и документите за добивање одобрение од Агенцијата се уредени со Правилникот за начин и постапка за

избор на член на Управен одбор и Надзорен одбор на пензиско друштво, донесен од страна на Агенцијата – МАПАС.

За член на Надзорен одбор и Управен одбор на Друштвото може да се именува лице кое освен условите предвидени со Законот за трговски друштва, ги исполнува и следните услови:

- да има високо образование;
- да има работно искуство од најмалку 5 години во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со задолжителни и/или доброволни пензиски фондови или финансиски услуги од кои 3 години работно искуство на раководна позиција;
- да не издржува прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со задолжителни и/или доброволни пензиски фондови или финансиски услуги;
- да не издржува казна за кривично дело од областа на финансии и банкарството и предизвикување на стечај на правно лице;
- да поседува добра репутација со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на Друштвото и пензиските фондови Дополнително, член на Управниот одбор треба да ги исполни и следните услови:
- да ги познава прописите од областа на капиталното финансирање на пензиско осигурување и
- да достави програма за работење на Друштвото и пензиските фондови од својот делокруг на работа до Агенцијата за супервизија на капитално финансирање на пензиско осигурување.

Најмалку еден од членовите на Управниот одбор треба да има положен испит за инвестиционен советник или друг соодветен испит од надлежна институција во странство.

При изборот на членови на Надзорниот одбор на Друштвото се назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот одбор.

Дополнителни услови кои треба да ги исполнува независен член на Надзорниот одбор се да:

- немало материјален интерес или деловен однос со пензиското друштво како деловен партнер или како

раководно лице, член на управен одбор или член на надзорен одбор во деловниот партнер на пензиското друштво во последните пет години;

- не било вработено, не е член на управен одбор или член на надзорен одбор на пензиското друштво во последните пет години;
- не е поврзано лице на пензиското друштво, вработен во поврзано лице на пензиското друштво или застапува поврзано лице на пензиското друштво;
- не е поврзано физичко лице со член на управен одбор или надзорен одбор на пензиското друштво и
- не работело и не работи во друштво за ревизија кое во последните три години вршело надворешна ревизија на работењето на пензиското друштво

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица во Друштвото треба да имаат соодветна управувачка и оперативна компетентност заради извршување на должностите кои им се доделени и секогаш да бидат информирани за прашањата кои се однесуваат на нивниот делокруг на работа.

Бројот на членови, критериумите, начинот за избор и мандатот на Надзорниот и Управниот одбор се уредени со Статутот на Друштвото. Начинот на работа, свикување и одржување на седници на Надзорниот и Управниот одбор детално се уредува со Деловникот за работа на Надзорниот одбор на Друштвото и Деловникот за работа на Управниот одбор на Друштвото. Нивниот состав и начинот на работа треба да обезбеди независно, автономно, самостојно и слободно изразување на ставовите и мислењата на секој член.

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица во Друштвото треба да имаат услови за континуирана обука преку нивно запознавање со меѓународните искуства и добрите практики на управување со пензиско друштво и пензиски фонд, особено во областите каде се констатирани слабости и потреба од унапредување.

Структура на Друштвото

Надзорен одбор

Состав на Надзорниот одбор:

Аленка Жнидаршич Крањц - Претседател и член
Маја Стевкова Штеријева - Член
Анита Бислимовска - Член, ја врши функцијата член на
Надзорниот одбор во периодот од 07.11.2018 година
Јанез Крањц - Член
Маријан Шунта - Независен член
Марко Андонов - Независен член, ја врши функцијата независен
член на Надзорниот одбор во периодот од 04.08.2018 година

Милица Георгиева - Член, ја вршеше функцијата член на
Надзорниот одбор во периодот до 03.08.2018 година
Нина Фити Неделковска ја вршеше функцијата член на
Надзорниот одбор во периодот од 04.08.2018 до 31.08.2018
година
Сашо Арсов - Независен член, ја вршеше функцијата независен
член на Надзорниот одбор во периодот до 03.08.2018 година

Управен одбор

Состав на Управниот одбор:

Весна Стојановска - Претседател и член
Предраг Милошевски - Член

Инвестиционен одбор

Состав на Инвестиционен одбор:

Весна Стојановска - Претседател
Горан Мартиноски - Член
Борко Вречко - Член

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СОСТОЈБА НА 31.12.2018



МРЕЖА НА ПРОДАЖНИ МЕСТА НА ДРУШТВОТО – СОСТОЈБА 31.12.2018

ЛИСТА НА ПРОДАЖНИ МЕСТА НА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ - 31.12.2018

продажно место			адреса	телефон
1	КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	седиште на Друштвото	Бул. Илинден бр.1	02 3 243 777
2	Комерцијална банка АД Скопје	Централа – КБ2, Скопје	Орце Николов бр. 3	02 3 168 168
3	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура ГТЦ, Скопје	ГТЦ Скопје, локал 6 д.е. 267	02 3 165 906
4	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Драчево, Скопје	Ул.Ужичка Република лок. 285	02 2 791 032
5	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Буњаковец, Скопје	Бул. Партизански Одреди бр. 27а	02 3 228 516
6	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Велес	8-ми Септември бр.59/1	02 3 167 570
7	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Кочани	Кеј на Револуција бр.1	02 3 167 370
8	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Куманово	Плоштад Маршал Тито бр.12	02 3 167 333
9	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Охрид	Партизанска бр.24	02 3 167 402
10	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Прилеп	Мице Козар бр.1а	02 3 167 510
11	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Штип	Маршал Тито бр.10	02 3 167 540
12	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Кавадарци	Маршал Тито бр.14б	02 3 167 366
13	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Битола	Никола Тесла бр.18	02 3 167 441
14	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Тетово	Видое Смилески Бато бр.60	02 3 167 399
15	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Гевгелија	Гевгелиски партизански одреди бр.4/2-1	034 217 071
16	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Делчево	Бул. Македонија бр.45	033 412 356
17	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Кичево	Бул. Ослободување б.б.	045 228 384
18	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Гостивар	Гоце Делчев бр.89	02 3 167 350
19	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Радовиш	22 Октомври бр.19/2	032 631 595
20	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Струга	ул. Пролетерски бригади бр.44	02 3 167 316
21	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Автокоманда, Скопје	ул. 16 Македонска бригада бр.2а	02 3 173 231
22	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Бисер, Скопје	Бул. Јане Сандански бр. 26	02 2 451 294
23	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Лептокарија, Скопје	Бул. Партизански Одреди бр. 62/2 лок. 15	02 3 077 046

Овој извештај можете да го погледате и на интернет страницата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
www.kbprvo.com.mk
Финансиски извештај



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ за годината завршена на 31 декември 2018

со Извештај на независниот ревизор



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Ул. "Филип Втори Македонски" бр.3
Скопје 1000, Република Македонија
+389 (0) 21 3135 220
mk.office@kpmg.com
kpmg.com.mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје ("Друштвото"), прикажани на страниците од 1 до 38, кои се состојат од извештајот за финансиската состојба на 31 декември 2018 година, извештајот за сопствената добивка, извештајот за промените во капиталот и извештајот за годишниот теж за годината тогаш завршена и бележите кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Обвршеност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирани пензиски осигурувачи ("МАПАС") и Сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија применети за друштвата за управување со пензиски фондови во Република Македонија, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се осигури изготвување на финансиските извештаи кои се особено од материјално значајни грешки, бидејќи да се резултат на измама или намерно направени грешки.

Обвршеност на ревизорот

Наша одговорност е да изјавиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придвижуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се добиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за извесно и образложливо во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и проценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или намерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледуваме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да диминираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изјавиме мислење за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата

Државна агенција за супервизија на капитално финансирани пензиски осигурувачи (МАПАС)
Ревизија на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
Скопје, 16 февруари 2019 година

Ревизија на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
Скопје, 16 февруари 2019 година

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО
ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk



Извештај на независниот ревизор

Истов така вклучува сорт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оцена на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добиваме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични теж за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирани пензиски осигурувачи и Сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија применети за друштвата за управување со пензиски фондови во Република Македонија.

Останати приходи
Финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2017 година беа ревидирани од друг ревизор, којшто изјави мислење без резерва на тие извештаи на 13 февруари 2016 година.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишни извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за пензиско осигурување
Согласно изискувањата на член 34(а) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации објективно во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации објективно во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што била одобрена од Управниот одбор на Друштвото на 7 февруари 2019 година и за изготвување на годишниот извештај на акционерите на Друштвото, којшто била одобрена од Управниот одбор на Друштвото на 7 февруари 2019 година.

Скопје, 16 февруари 2019 година

ОБЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Срѓан Раѓевиќ



КПМГ Македонија ДОО
Управниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
Скопје, 16 февруари 2019 година

Извештај за финансиската состојба
на 31 декември 2018 година

	Белешка	2018	2017
Средства			
Нематеријални средства			
Нематеријални средства	11	2.273	1.469
Недвижности, постројки и опрема			
Градежни објекти		-	21.608
Материјални средства во подготовка		32.827	-
Метал, ковали и друга опрема		1.782	1.517
Недвижности, постројки и опрема	12	34.609	23.125
Долгорочни финансиски вложувања			
Харти на вредност кои се чуваат во досекаде	14	372.180	299.471
Долгорочни кредити, депозити и вложувања	15	30.868	18.632
Долгорочни финансиски вложувања		403.048	318.103
ВКУПНО нематеријални средства		439.930	342.697

	Белешка	2018	2017
Тековни средства			
Парични средства и парични еквиваленти			
Жиро сметка	22	8.939	538
Банкајла		7	4
Денешни сметки		-	192
Денешни теж до досекаде до 90 дена	15	6.000	7.502
Парични парични еквиваленти		14.946	8.236
Харти на вредност кои се чуваат за тргување	16	81.775	74.460
Краткорочен теж до обврзување до досекаде	14	20.064	52.862
Краткорочни харти на вредност		181.839	127.432
Побарувања од купувачите и останати побарувања			
Побарувања од купувачите и останати побарувања			
Побарувања за валутности од уплатени придонеси	17	462	931
Останати побарувања	17	39	68
Побарувања од купувачите и останати побарувања		501	999
Одложени платени трговски и пресметани приходи			
Одложени платени трговски		525	691
Пресметани приходи		13.744	11.373
Одложени платени трговски и пресметани приходи	18	13.744	12.064
ВКУПНО тековни средства		130.555	148.721
ВКУПНО средства		570.485	491.418

Извештај за финансиската состојба
на 31 декември 2018 година (продолжува)

Во изјави денари

Капитал и обврски	Белешка	2018	2017
Капитал			
Акционерски капитал	19	110.459	110.459
Резерви		22.092	22.092
Акмулирана добивка		419.943	340.610
Капитал		552.494	473.161
Обврски			
Тековни обврски			
Обврски спрема познати субјекти	22	-	23
Обврски кои добивачи во тежјата		5.700	5.608
Обврски кои добивачи во странство		150	137
Обврски за данок на додана вредност		25	25
Обврски за персонален данок на доход		5	2
Обврски за данок од добивка		2.963	2.941
Обврски кои државата и други институции по основ на несомнатни давачки		-	489
Обврски кои вработените		9.146	5.093
Преставени, а одложено плаќање на трошоците		17.991	18.257
Тековни обврски		17.991	18.257
ВКУПНО обврски		17.991	18.257
ВКУПНО капитал и обврски		570.485	491.418

Бележките кои финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Друштвото на 17 јануари 2019 година.

Г-ѓа Весна Стојановска
Главен Директор

Г-дин Преслав Милошевиќ
Втор Генерален Директор

Владимир Велески

Г-дин Преслав Милошевиќ

Извештај за промените во капиталот
За годината што завршува на
31 декември 2018 година

Во изјави денари

	Акционерски капитал	Резерви	Акмулирана добивка	ВКУПНО
На 1 јануари 2017 година				
ВКУПНА сопствена добивка за годината	110.459	22.092	289.604	422.155
Добивка од продажба на други услуги	-	-	112.506	112.506
ВКУПНА сопствена добивка	-	-	112.506	112.506
Трансакции со сопствениците				
Изјавени дивиденди	-	-	(61.500)	(61.500)
ВКУПНО трансакции со сопствениците	-	-	(61.500)	(61.500)
На 31 декември 2017 година	110.459	22.092	340.610	473.161
На 1 јануари 2018 година	110.459	22.092	340.610	473.161
ВКУПНА сопствена добивка за годината	-	-	130.993	130.993
Добивка од продажба на други услуги	-	-	130.993	130.993
ВКУПНА сопствена добивка	-	-	130.993	130.993
Трансакции со сопствениците				
Изјавени дивиденди	-	-	(51.660)	(51.660)
ВКУПНО трансакции со сопствениците	-	-	(51.660)	(51.660)
На 31 декември 2018 година	110.459	22.092	419.943	552.494

Извештај за паричните текови
За годината што завршува на
31 декември 2018 година

Во изјави денари

	Белешка	2018	2017
Парични текови од оперативни активности			
Приходи од управување со фондовите		240.311	217.688
Приходи од продажба на други услуги		903	617
Изјавено на асенти		(489)	(493)
Изјавено на вработени		(32.251)	(32.576)
Изјавено на добавувачи на маркетинг активности		(10.094)	(8.199)
Изјавено на управување со фондовите		(49.483)	(47.697)
Изјавено на други добавувачи		(34.504)	(30.569)
Парични текови од инвестициски активности		113.993	97.780
Набавка на материјални и нематеријални средства	11	(14.455)	(450)
Привлечен капитал		14.705	13.165
Земленење/плаќање на послични во банки		(13.376)	(5.596)
Купување и досекаде на X.Bp (во досекаде)		(38.325)	(45.926)
Купување и досекаде на X.Bp (во тргување)		(6.172)	(2.456)
Финансиски активности		(58.423)	(41.246)
Изјавено на дивиденди		(51.660)	(61.500)
ВКУПНО парични текови		(1.685)	(61.500)
Нето промени на паричните средства		6.710	(4.966)
Парични средства на почетокот на годината		8.256	13.262
Парични средства на крајот на годината		14.966	8.236

Овој извештај можете да го погледате и на интернет страницата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk - Финансиски извештај

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
Првотен кои финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Табела 1 – Инвентар за структурата на инвестициите на Фондот (продолжение)

Објектот издвоен или групирани од Валога на РМ	Номинална вредност	Трговна на набавка ¹	Вкупна вредност на лист на инвеституре	% на издвоеност	% на вредност на средствата на Фондот
МММНПЗ0001, ДООБ1611-0001	13.400.000 MKD	13.229	13.723	64,11%	1,27%
МММНПЗ0002, ДООБ1617-0002	10.390.000 MKD	10.125	10.530	1,82%	1,32%
МММНПЗ0003, ДООБ1618-0003	4.460.000 MKD	4.352	4.724	3,01%	0,19%
МММНПЗ0004, ДООБ1621-0004	5.400.000 MKD	5.424	5.665	1,88%	0,17%
МММНПЗ0005, ДООБ1622-0005	1.250.000 MKD	1.210	1.264	0,27%	0,16%
МММНПЗ0006, ДООБ1623-0006	7.000.000 MKD	6.812	7.115	3,34%	0,89%
МММНПЗ0007, ДООБ1624-0007	2.390.000 MKD	2.484	2.595	0,48%	0,32%
МММНПЗ0008, ДООБ1625-0008	3.890.000 MKD	3.717	3.973	1,28%	0,75%
МММНПЗ0009, ДООБ1626-0009	3.250.000 MKD	3.091	3.257	0,60%	0,46%
МММНПЗ0010, ДООБ1627-0010	15.500.000 MKD	15.481	16.117	2,21%	2,02%
МММНПЗ0011, ДООБ1628-0011	15.490.000 MKD	15.442	16.031	2,69%	2,01%
МММНПЗ0012, ДООБ1629-0012	9.380.000 MKD	9.326	9.683	1,34%	1,21%
МММНПЗ0013, ДООБ1630-0013	9.920.000 MKD	9.850	10.228	1,69%	1,29%
МММНПЗ0014, ДООБ1631-0014	4.130.000 MKD	4.086	4.243	0,90%	0,53%
МММНПЗ0015, ДООБ1632-0015	990.000 MKD	978	1.015	0,54%	0,13%
МММНПЗ0016, ДООБ1633-0016	4.500.000 MKD	5.024	5.218	2,76%	0,61%
МММНПЗ0017, ДООБ1634-0017	6.380.000 MKD	6.254	6.496	2,13%	0,81%
МММНПЗ0018, ДООБ1635-0018	7.290.000 MKD	7.136	7.412	2,11%	0,93%
МММНПЗ0019, ДООБ1636-0019	4.870.000 MKD	4.763	4.948	0,54%	0,62%
МММНПЗ0020, ДООБ1637-0020	3.410.000 MKD	3.333	3.462	0,74%	0,43%
МММНПЗ0021, ДООБ1638-0021	3.180.000 MKD	3.089	3.210	0,28%	0,40%
МММНПЗ0022, ДООБ1639-0022	3.000.000 MKD	2.969	3.024	0,61%	0,38%
МММНПЗ0023, ДООБ1640-0023	7.940.000 MKD	7.690	7.992	1,50%	1,09%

¹ Трошокот за набавка ја претставува вкупната вредност на валутиката на 31 декември 2017 година издвоеност / повисока за вкупна набавка / продажба во годината.

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
Првотен кои финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Табела 1 – Инвентар за структурата на инвестициите на Фондот (продолжение)

Објектот издвоен или групирани од Валога на РМ	Номинална вредност	Трговна на набавка ¹	Вкупна вредност на лист на инвеституре	% на издвоеност	% на вредност на средствата на Фондот
МММНПЗ0001, ДООБ1701-0001	1.600.000 MKD	1.604	1.667	0,21%	0,21%
МММНПЗ0002, ДООБ1702-0002	2.730.000 MKD	2.633	2.737	2,18%	0,41%
МММНПЗ0003, ДООБ1703-0003	4.130.000 MKD	4.118	4.138	1,73%	0,32%
МММНПЗ0004, ДООБ1704-0004	4.990.000 MKD	4.991	5.136	0,89%	0,64%
МММНПЗ0005, ДООБ1705-0005	13.110.000 MKD	13.116	13.564	2,51%	1,79%
МММНПЗ0006, ДООБ1706-0006	1.610.000 MKD	1.610	1.651	1,09%	0,21%
МММНПЗ0007, ДООБ1707-0007	17.390.000 MKD	17.412	17.737	1,96%	2,22%
МММНПЗ0008, ДООБ1708-0008	9.360.000 MKD	9.363	9.490	2,34%	1,81%
МММНПЗ0009, ДООБ1709-0009	3.040.000 MKD	3.041	3.055	0,76%	0,38%
МММНПЗ0010, ДООБ1710-0010	9.280.000 MKD	9.283	9.311	2,11%	1,17%
МММНПЗ0011, ДООБ1711-0011	22.890.000 MKD	22.856	23.097	1,13%	2,97%
МММНПЗ0012, ДООБ1712-0012	4.420.000 MKD	4.421	4.566	0,37%	0,57%
МММНПЗ0013, ДООБ1713-0013	8.690.000 MKD	8.692	8.872	0,72%	1,11%
МММНПЗ0014, ДООБ1714-0014	7.770.000 MKD	7.772	7.843	0,65%	0,98%
Вкупна инвестиција во отворени доброволни пензиски фондови на Валога на РМ	-	426.266	435.475	54,51%	54,51%
Вкупна инвестиција во отворени доброволни пензиски фондови на Валога на РМ	-	426.266	435.475	54,51%	54,51%

¹ Трошокот за набавка ја претставува вкупната вредност на валутиката на 31 декември 2017 година издвоеност / повисока за вкупна набавка / продажба во годината.

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
Првотен кои финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Табела 1 – Инвентар за структурата на инвестициите на Фондот (продолжение)

Објектот издвоен или групирани од Валога на РМ	Номинална вредност	Трговна на набавка ¹	Вкупна вредност на лист на инвеституре	% на издвоеност	% на вредност на средствата на Фондот
МММНПЗ0001, ДООБ1801-0001	771	5.318	4.317	0,00%	0,54%
МММНПЗ0002, ДООБ1802-0002	5.095	11.987	10.390	0,00%	1,30%
МММНПЗ0003, ДООБ1803-0003	2.142	29.706	29.609	0,00%	3,63%
МММНПЗ0004, ДООБ1804-0004	13.460	36.779	33.660	0,00%	4,19%
МММНПЗ0005, ДООБ1805-0005	2.245	4.834	4.135	0,00%	0,52%
МММНПЗ0006, ДООБ1806-0006	4.543	32.251	31.150	0,00%	3,90%
МММНПЗ0007, ДООБ1807-0007	1.612	12.401	11.589	0,00%	1,43%
МММНПЗ0008, ДООБ1808-0008	2.714	34.388	33.486	0,00%	4,19%
МММНПЗ0009, ДООБ1809-0009	12.318	31.817	27.299	0,01%	3,42%
МММНПЗ0010, ДООБ1810-0010	2.585	9.662	8.415	0,00%	1,02%
МММНПЗ0011, ДООБ1811-0011	10.013	36.961	34.498	0,01%	4,35%
Вкупна инвестиција во отворени доброволни пензиски фондови на Валога на РМ	57.245	245.495	227.268	-	28,45%
Вкупна инвестиција во отворени доброволни пензиски фондови на Валога на РМ	57.245	245.495	227.268	-	28,45%

¹ Трошокот за набавка ја претставува вкупната вредност на валутиката на 31 декември 2017 година издвоеност / повисока за вкупна набавка / продажба во годината.



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН
ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
за годината завршена на 31 декември 2018

со Извештај на независниот ревизор

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
Првотен кои финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Табела 1 – Инвентар за структурата на инвестициите на Фондот (продолжение)

Структура на инвестициите на Фондот по видов на финансиски инструмент	Вкупна вредност на лист на инвеституре	% од вредноста на средствата на Фондот
Акции	30.482	3,82%
Обврзници и други долготочни финансиски инструменти	435.475	54,52%
Долготочни хартии од вредност	-	-
Акции и други краткоточни финансиски инструменти	227.268	28,46%
Краткоточни хартии од вредност	17.436	2,18%
Платежни средства	87.407	10,97%
Вкупно	380	0,05%

Табела 2 – Инвентар за реализирани добивки и загуби на Фондот

Датум на продажба	Валута на хартии од вредност	Вр. на хартии од вредност	Систематизирана вредност ¹	Продажна цена	Реализирани добивки / загуби
Објектот издвоен или групирани од Валога на РМ	-	-	-	-	388
20.06.2018	МММНПЗ0001, ДООБ1801-0001	37	0,37	0,83	3
20.06.2018	МММНПЗ0002, ДООБ1802-0002	13	0,37	0,83	1
20.06.2018	МММНПЗ0003, ДООБ1803-0003	130	0,37	0,83	7
20.06.2018	МММНПЗ0004, ДООБ1804-0004	129	0,37	0,83	9
21.06.2018	МММНПЗ0005, ДООБ1805-0005	340	0,37	0,83	20
21.06.2018	МММНПЗ0006, ДООБ1806-0006	290	0,37	0,83	20
22.06.2018	МММНПЗ0007, ДООБ1807-0007	310	0,37	0,84	21
22.06.2018	МММНПЗ0008, ДООБ1808-0008	405	0,37	0,84	26
23.06.2018	МММНПЗ0009, ДООБ1809-0009	600	0,37	0,87	39
23.06.2018	МММНПЗ0010, ДООБ1810-0010	405	0,37	0,86	24
09.10.2018	МММНПЗ0011, ДООБ1811-0011	70	0,37	0,83	3
09.10.2018	МММНПЗ0012, ДООБ1812-0012	200	0,37	0,83	6
10.10.2018	МММНПЗ0013, ДООБ1813-0013	250	0,37	0,82	11
10.10.2018	МММНПЗ0014, ДООБ1814-0014	600	0,37	0,89	27
20.10.2018	МММНПЗ0015, ДООБ1815-0015	1.000	0,37	0,84	48
ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	-	-	-	-	388

Вкупниот износ на реализирани капитални добивки (загуби) изнесува 486.483 денари. Нето реализирани капитални добивки се од износот на дестабилизација на хартии од вредност кои се класифицирани по портфолио за тргување во износ од 98.956 денари и 387.527 денари кои реализирани капитални добивки од акции.

Забелешка: Не е доловено сумарно приклучување по финансиски инструмент, односно се евидентира својата трансакција.

¹ Систематизираната вредност ја претставува планираната цена на хартиите од вредност на 31 декември 2017 година.



КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ
Првотен кои финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Табела 3 – Инвентар за нерелизирани добивки и загуби на Фондот

Датум на продажба	Валута на хартии од вредност	Трговна на набавка ¹	Објектот издвоен или групирани од Валога на РМ	Резултат на хартии од вредност	Нето курсова разлика	Амортизација на курсовата разлика	Загуба на курсовата разлика
31.12.2018	Објектот издвоен или групирани од Валога на РМ	27.258	30.482	-	3.224	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0001, ДООБ1801-0001	16.075	17.582	-	1.509	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0002, ДООБ1802-0002	4.994	5.179	-	186	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0003, ДООБ1803-0003	5.087	6.205	-	1.117	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0004, ДООБ1804-0004	1.104	1.516	-	412	-	-
31.12.2018	Објектот издвоен или групирани од Валога на РМ	426.266	435.475	32	200	(5)	14.981
31.12.2018	МММНПЗ0005, ДООБ1805-0005	2.624	2.913	-	289	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0006, ДООБ1806-0006	5.744	6.028	-	284	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0007, ДООБ1807-0007	53	54	-	1	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0008, ДООБ1808-0008	1.746	1.864	32	-	-	36
31.12.2018	МММНПЗ0009, ДООБ1809-0009	9.546	9.966	-	420	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0010, ДООБ1810-0010	8.044	8.418	-	374	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0011, ДООБ1811-0011	3.843	4.033	-	190	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0012, ДООБ1812-0012	3.888	4.033	-	145	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0013, ДООБ1813-0013	1.710	1.790	-	80	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0014, ДООБ1814-0014	2.439	2.543	-	104	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0015, ДООБ1815-0015	10.203	10.712	-	509	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0016, ДООБ1816-0016	1.836	2.046	-	210	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0017, ДООБ1817-0017	5.494	5.767	-	273	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0018, ДООБ1818-0018	3.913	4.111	-	198	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0019, ДООБ1819-0019	3.909	4.047	-	138	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0020, ДООБ1820-0020	13.160	13.691	-	530	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0021, ДООБ1821-0021	2.874	2.990	-	116	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0022, ДООБ1822-0022	4.637	4.824	-	186	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0023, ДООБ1823-0023	6.059	6.305	-	246	-	-

¹ Трошокот за набавка ја претставува вкупната вредност на валутиката на 31 декември 2017 година издвоеност / повисока за вкупна набавка / продажба во годината.

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
Првотен кои финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Табела 3 – Инвентар за нерелизирани добивки и загуби на Фондот (продолжение)

Датум на продажба	Валута на хартии од вредност	Трговна на набавка ¹	Објектот издвоен или групирани од Валога на РМ	Резултат на хартии од вредност	Нето курсова разлика	Амортизација на курсовата разлика	Загуба на курсовата разлика
31.12.2018	МММНПЗ0001, ДООБ1801-0001	3.154	3.266	-	112	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0002, ДООБ1802-0002	1.960	2.040	-	80	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0003, ДООБ1803-0003	3.279	3.406	-	127	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0004, ДООБ1804-0004	3.265	3.398	-	133	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0005, ДООБ1805-0005	4.431	4.602	-	171	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0006, ДООБ1806-0006	2.753	2.845	-	92	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0007, ДООБ1807-0007	1.676	1.745	-	69	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0008, ДООБ1808-0008	1.141	1.188	-	47	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0009, ДООБ1809-0009	454	459	-	5	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0010, ДООБ1810-0010	1.644	1.717	-	73	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0011, ДООБ1811-0011	8.288	8.359	-	71	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0012, ДООБ1812-0012	9.804	10.048	-	244	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0013, ДООБ1813-0013	3.825	3.991	-	166	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0014, ДООБ1814-0014	11.566	10.008	-	1.498	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0015, ДООБ1815-0015	13.259	13.725	-	465	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0016, ДООБ1816-0016	10.125	10.750	-	465	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0017, ДООБ1817-0017	4.552	4.724	-	172	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0018, ДООБ1818-0018	5.424	5.665	-	241	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0019, ДООБ1819-0019	1.210	1.264	-	54	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0020, ДООБ1820-0020	6.812	7.155	-	303	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0021, ДООБ1821-0021	2.484	2.599	-	115	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0022, ДООБ1822-0022	5.717	5.973	-	256	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0023, ДООБ1823-0023	5.031	5.257	-	226	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0024, ДООБ1824-0024	15.481	16.117	-	635	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0025, ДООБ1825-0025	15.442	16.035	-	593	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0026, ДООБ1826-0026	9.326	9.883	-	556	-	-
31.12.2018	МММНПЗ0027, ДООБ1827-0027	9.850	10.028	-	177	-	-

Овој извештај можете да го погледате и на интернет страницата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
www.kbprvo.com.mk
- Финансиски извештај

KPMG

KPMG Македонија ДОО Скопје
Ул. „Јован Вучко“ Македонија бр.3
Скопје 1000, Република Македонија
+389 (0) 21 31 25 220
mk-office@kpmg.com.mk
kpmg.mk/mk

Извештај на независниот ревизор до члените на КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје

Извршен ревизор на придружениот финансиски извештај на КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје („Фондот“) прикажан на страниците од 1 до 36, кои се состојат од извештајот за нето средствата на Фондот на 31 декември 2018 година, извештајот за работењето, извештајот за промените на нето средствата, финансиските показатели според сметководствени единици и извештајот за Фондот на сметководствени единици за годината тогаш завршена и бележите, кои се состојат од прелиминарните записки на материјални значајни грешки, било да се резултат на криминал или ненамерно направени грешки.

Обврските на редовноста за финансиските извештаји

Редовноста е одговорност за изготвување и реална презентација на овој финансиски извештај во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансиско пензиско осигурување („МАПАС“), како и за таа интерна контрола која редовноста смета дека е исполнителна за да се осигури изготвување на финансиските извештаји кои се ослободени од материјални значајни грешки, било да се резултат на криминал или ненамерно направени грешки.

Обврските на редовноста за финансиските извештаји

Наша одговорност е да доведеме мислење за овој финансиски извештај врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршуваме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија приготвени и објавени во Република Македонија во Струен Босиле бр. 79 од 11 јуни 2018 година. Овие стандарди извршуваат да се придвижуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршваме ревизијата со цел да се забележи со разумна увереност дали финансиските извештаји не содржат материјални значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на разискоци докази за вистинитост и објективност на финансиските извештаји. Изборите процедури зависат од нашите процени, вклучувајќи ги и процените на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаји како резултат на криминал или ненамерно направени грешки. Во проведувањето на овие ризици, ги разгледуваме соодветните интерни контроли, вистинитост на овие ризици и реално приложување на финансиските извештаји со цел да диминуираме ревизиорски процедури соодветни на околностите, но не и да ја извршиме мислење за вистинитост на интерните контроли. Ревизијата исто така вклучува опсег на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од редовноста, како и оцената на адекватноста на приложувањето на информациите во финансиските извештаји.

КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Извештај на независниот ревизор

KPMG

КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Извештај на независниот ревизор

Наше мислење дека редовноста доаѓа до добивање со доволно и соодветно за да обезбеди основа за нивно мислење.

Мислење

Според нашите мислења, финансиските извештаји реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Фондот на 31 декември 2018 година, како и нивната финансиска улогештост, промените на нето средствата и промените на Фондот на сметководствени единици за годината тогаш завршена во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансиско пензиско осигурување.

Скопје, 18 февруари 2019 година

Финансиските извештаји на Фондот за годината завршена на 31 декември 2017 година беа ревизирани од друг ревизор, којшто изјави мислење без резерва на тие извештаји на 14 февруари 2018 година.

Скопје, 18 февруари 2019 година

ОБЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ

Срѓа Ристовски

КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје

Финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2018 година

КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје

Финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Извештај за нето средствата на Фондот

	Бележки	2018	31 декември 2017
Почетни средства:	3	542.902	57.200
Побавува на вложувања:	4	15.857	1.506
Побавува на Фондот на ПБФМ:	4	16.064	33.908
Побавува на други пензиски фондови:	4	242	-
Вложувања на картите на кредит и кредити		577.366	99.239
Финансиски средства кои се чуваат за тргување:	5	26.103.583	28.781.761
Финансиски средства кои се вложуваат на кредити:	6	17.367	-
Финансиски средства кои се чуваат за кредити:	7	7.468.737	1.523.228
Вкупни средства		33.989.487	36.382.822
Вкупни средства на Фондот		34.146.709	36.382.822

Обврски по кредити на кредити:	167	-
Обврски по кредити на кредити на кредити:	2.476	-
Обврски по кредити на кредити на кредити:	12.668	11.538
Обврски по кредити на кредити на кредити:	4.757	1.906
Вкупни обврски	8	20.243
Нето средства на Фондот		14.146.709
Дел на изданиот сметководствен единици:	175.992.366/7242	155.830.253/17181
Деловност на сметководствени единици:	166.762.821	155.830.253
Почетни средства по основ на изданиот кредити:	26.426.923	22.882.838
Почетни средства по основ на кредити на кредити:	118.837	98.833
Почетни средства по основ на кредити на кредити:	128.943	99.782
Почетни средства по основ на кредити на кредити:	278.301	206.570
Деловност на сметководствени единици:	223.714	1.260.882
Користувачи на кредити на кредити:	7.767.344	4.364.652
Редовност на кредити на кредити:	290	-
Вкупни обврски по основ на кредити на кредити	34.146.709	36.382.822

Финансиските извештаји на Фондот се кадрирани во изданиот одбор на Друштвото на 17 јуни 2019 година.

Г-н Вера Стојановска
Генерален директор
Ристовски
Г-н Првотин Максимовски
Првотин Максимовски

КБ
ПРВО
ПЕНЗИСКО
ДРУШТВО

ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВО ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН
ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
за годината завршена на 31 декември 2018

со Извештај на независниот ревизор

Извештај за работењето на Фондот

	Бележки	2018	2017
Превиса од вложувања			
Превиса од кредити и амортизации на кредити (приватни)	9	849.667	808.427
Превиса од кредити	10	174.273	171.924
Резервациони кредити	11	3.500	11.468
Почетни кредити: кредити на кредити	11	11.162	13.034
Вкупни кредити на кредити	11	11.239	2.802
Вкупни кредити на кредити		1.049.846	1.087.855
Густина			
Густина од кредити по повисоко кредити и кредити на кредити	11	7	-
Резервациони кредити на кредити	11	15.711	14.333
Резервациони кредити на кредити	12	168	238
Вкупни кредити		153.376	132.565
Нето добивка од вложувања по картите на кредити		896.470	875.290
Нето добивка од вложувања (загуба) од вложувања по картите на кредити			
Нето добивка од вложувања (загуба) од вложувања по картите на кредити	13	(675.149)	625.952
Нето добивка од вложувања (загуба) од вложувања по картите на кредити		(607)	-
Вкупни нето добивка од вложувања (загуба) од вложувања по картите на кредити		(675.149)	625.952
Нето вложувања (загуба) од вложувања по картите на кредити		221.087	1.500.882

Извештај за промените на нето средствата

	2018	2017
Нето добивка од вложувања	896.470	875.290
Вкупни нето добивка од вложувања по картите на кредити	(675.149)	625.952
Резервациони кредити на кредити	293	-
Нето вложувања (загуба) од вложувања по картите на кредити	221.087	1.500.882
Почетни кредити по основ на изданиот кредити	3.624.067	3.230.346
Почетни кредити по основ на кредити на кредити	20.002	23.064
Почетни кредити по основ на кредити на кредити	(33.181)	(25.074)
Почетни кредити по основ на кредити на кредити	(77.823)	(19.961)
Вкупни кредити по основ на кредити на кредити	3.632.966	3.208.435
Вкупни вложувања по нето средствата	5.763.972	4.761.317
Нето средства на почетокот на годината	30.392.737	25.691.420
Нето средства на крајот на годината	34.146.709	36.382.822

Кредити на сметководствени единици		
Начина на сметководствени единици по основ на изданиот кредити	18.224.528.794/72	16.901.843/3666
Начина на сметководствени единици по основ на кредити на кредити	100.582.485/17	131.058/18887
Начина на сметководствени единици по основ на кредити на кредити	(166.752.499/29)	(131.522.849/53)
Начина на сметководствени единици по основ на кредити на кредити	(396.225.395/50)	(104.329.487/32)
Вкупни кредити на сметководствени единици	17.762.133.246/60	16.797.682/2546

Финансиски показатели според
сметководствени единици

	2018	31 декември 2017
Нето средства на Фондот на почетокот на годината	30.392.737	25.691.420
Вкупни кредити на сметководствени единици на почетокот на годината	155.830.253/18184	139.033.150/10728
Вкупни кредити на сметководствени единици на почетокот на годината	196.762.821	164.762.821
Нето средства на Фондот на крајот на годината	34.146.709	30.392.737
Вкупни кредити на сметководствени единици на крајот на годината	175.992.366/7242	155.830.253/18184
Вкупни кредити на сметководствени единици на крајот на годината	196.762.821	196.762.821
Деловност на кредити на кредити	0,004	0,004
Степен на кредити на кредити	0,027	0,031
Степен на кредити на кредити	6,017%	6,017%

1 Начинот на добивка на кредити е по основ на кредити. Третиот начин на добивка на кредити е кредити на кредити.

2 Начинот на добивка на кредити е по основ на кредити. Третиот начин на добивка на кредити е кредити на кредити.

3 Начинот на добивка на кредити е по основ на кредити. Третиот начин на добивка на кредити е кредити на кредити.

4 Начинот на добивка на кредити е по основ на кредити. Третиот начин на добивка на кредити е кредити на кредити.

5 Начинот на добивка на кредити е по основ на кредити. Третиот начин на добивка на кредити е кредити на кредити.

6 Начинот на добивка на кредити е по основ на кредити. Третиот начин на добивка на кредити е кредити на кредити.

КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Извештај за бројот на сметководствени
единици

За периодот 01.01.2018 - 31.12.2018		
Овој	Број на сметководствени единици	Начин на кредити на кредити
Начинот на кредити на кредити	155.830.253/18184	30.392.737
Начинот на кредити на кредити	18.224.528.794/72	1.624.067
Начинот на кредити на кредити	100.582.485/17	20.002
Начинот на кредити на кредити	(166.752.499/29)	(33.181)
Начинот на кредити на кредити	(396.225.395/50)	(77.823)
Вкупни кредити на сметководствени единици на крајот на годината	175.992.366/7242	33.952.762
Вкупни кредити на сметководствени единици		
Предмет на сметководствена единица		
На кредити на кредити (на Делови)	195.07486	
На кредити на кредити (на Делови)	196.762821	

ПРИЛОЗИ

КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје

Прелиминарни финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Табела 1 Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

Општо име	Број на акција	Трговна цена на акција	Вкупна вредност на акциите	Вкупна вредност на кредити на кредити	% на кредити на кредити
ALKA, ALK	55.943	7	419.393	8	458.768
ALKA, ALK	20.967	5	100.642	7	138.173
ALKA, ALK	13.850	4	56.775	5	69.250
ALKA, ALK	51.851	1	40.019	1	41.506
Вкупни кредити на кредити	142.611	616.829	787.087	2.087%	

Обврсници

Општо име	Вкупна вредност	Трговна цена на акција	Вкупна вредност на кредити на кредити	% на кредити на кредити
ALKA, ALK	402.164 EUR	33.279	24.430	4.27%
ALKA, ALK	286.213 EUR	16.780	17.367	3.96%
ALKA, ALK	265.000 MKD	263.485	27.662	67.23%
ALKA, ALK	179.240 MKD	177.329	18.577	62.70%
ALKA, ALK	30.000 MKD	29.574	30.948	24.27%
ALKA, ALK	33.000 MKD	32.879	34.415	13.26%
ALKA, ALK	61.000 MKD	60.276	63.242	63.08%
ALKA, ALK	116.000 MKD	113.350	118.675	27.44%
ALKA, ALK	88.000 MKD	85.835	89.872	47.19%
ALKA, ALK	144.000 MKD	139.894	147.075	66.05%
ALKA, ALK	294.000 MKD	284.830	299.553	49.07%
ALKA, ALK	485.830 MKD	468.191	491.737	1.44%

* Трговна цена на акција е трговна цена на акциите на 31 декември 2017 година.

* Трговна цена на акција е трговна цена на акциите на 31 декември 2017 година.

КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје

Прелиминарни финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Табела 1 Извештај за структурата на инвестициите на Фондот (прелиминарни)

Општо име	Вкупна вредност	Трговна цена на акција	Вкупна вредност на кредити на кредити	% на кредити на кредити
ALKA, ALK	163.880 MKD	163.189	169.402	100.00%
ALKA, ALK	335.170 MKD	332.671	345.395	100.00%
ALKA, ALK	324.000 MKD	319.926	332.839	99.48%
ALKA, ALK	375.450 MKD	372.114	386.356	100.00%
ALKA, ALK	232.600 MKD	229.667	238.950	72.80%
ALKA, ALK	65.550 MKD	64.462	67.072	23.80%
ALKA, ALK	77.500 MKD	76.340	79.439	30.94%
ALKA, ALK	130.000 MKD	127.313	132.248	97.50%
ALKA, ALK	130.000 MKD	127.353	132.543	67.02%
ALKA, ALK	417.400 MKD	409.179	425.828	99.93%
ALKA, ALK	374.000 MKD	364.948	378.873	59.48%
ALKA, ALK	43.480 MKD	42.372	44.108	81.73%
ALKA, ALK	260.000 MKD	253.466	261.586	99.75%
ALKA, ALK	260.000 MKD	253.356	263.766	96.79%
ALKA, ALK	221.500 MKD	215.989	224.396	97.39%
ALKA, ALK	65.700 MKD	63.579	66.499	100.00%
ALKA, ALK	70.000 MKD	67.816	69.811	66.84%
ALKA, ALK	250.000 MKD	241.872	251.850	100.00%
ALKA, ALK	81.000 MKD	80.612	83.510	93.38%
ALKA, ALK	122.500 MKD	117.737	122.631	49.00%
ALKA, ALK	113.700 MKD	109.810	113.790	100.00%
ALKA, ALK	104.000 MKD	100.009	103.710	88.47%

* Трговна цена на акција е трговна цена на акциите на 31 декември 2017 година.

* Трговна цена на акција е трговна цена на акциите на 31 декември 2017 година.



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

**КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН
ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2018

со Извештај на независниот ревизор

Овој извештај можете да го погледнете и на интернет страната на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk

Табела 1 Извештај за структурата на инвестициите на Фондот (продолжение)

6) Общезначимы (продолжение)

	Номинал валюты	Трудозатраты, млн чел.	Валовый региональный продукт, млрд руб.	% от валового	прирост в процентах к предыдущему году
Область или субъект Российской Федерации					
МАКХИМНТ000001, ДОИ001001-012000	189 800 000 RUB	189 250	195 900	92,24%	0,57%
МАКХИМНТ000101, ДОИ001003-017000	117 800 000 RUB	116 818	121 862	31,71%	0,36%
МАКХИМНТ000201, ДОИ001004-018000	146 900 000 RUB	145 031	152 235	83,83%	0,61%
МАКХИМНТ000301, ДОИ001005-019000	131 500 000 RUB	130 916	136 600	100,00%	0,40%
МАКХИМНТ000401, ДОИ001006-021000	854 520 000 RUB	827 061	839 300	100,00%	2,52%
МАКХИМНТ000501, ДОИ001007-022000	170 900 000 RUB	166 804	174 132	96,61%	0,71%
МАКХИМНТ000601, ДОИ001008-023000	62 700 000 RUB	61 110	63 734	55,63%	0,31%
МАКХИМНТ000701, ДОИ001009-024000	145 200 000 RUB	141 091	148 302	95,38%	0,49%
МАКХИМНТ000801, ДОИ001010-025000	928 680 000 RUB	906 690	942 952	98,90%	2,76%
МАКХИМНТ000901, ДОИ001011-026000	190 900 000 RUB	194 104	202 709	102,33%	0,99%
МАКХИМНТ001001, ДОИ002001-027000	143 400 000 RUB	138 175	145 042	48,04%	0,42%
МАКХИМНТ001101, ДОИ002002-028000	40 270 000 RUB	38 981	40 714	8,36%	0,31%
МАКХИМНТ001201, ДОИ002003-029000	66 000 000 RUB	64 538	67 413	44,53%	0,20%
МАКХИМНТ001301, ДОИ002004-030000	204 150 000 RUB	196 484	205 260	38,23%	0,86%
МАКХИМНТ001401, ДОИ002005-031000	145 450 000 RUB	137 890	144 009	90,07%	0,42%
МАКХИМНТ001501, ДОИ002006-032000	32 440 000 RUB	31 230	32 685	3,73%	0,93%
МАКХИМНТ001601, ДОИ002007-033000	204 150 000 RUB	203 861	212 240	29,16%	0,62%
МАКХИМНТ001701, ДОИ002008-034000	186 800 000 RUB	186 202	193 310	32,49%	0,57%
МАКХИМНТ001801, ДОИ002009-035000	240 000 000 RUB	238 587	247 306	34,96%	0,75%
МАКХИМНТ001901, ДОИ002010-036000	413 300 000 RUB	410 236	426 035	70,20%	1,23%
МАКХИМНТ002001, ДОИ003001-037000	243 120 000 RUB	240 580	249 733	53,26%	0,75%
МАКХИМНТ002101, ДОИ003002-038000	92 480 000 RUB	91 317	94 824	50,00%	0,28%
МАКХИМНТ002201, ДОИ003003-039000	88 990 000 RUB	87 658	91 056	48,01%	0,27%
МАКХИМНТ002301, ДОИ003004-040000	87 160 000 RUB	85 427	88 732	29,03%	0,26%
МАКХИМНТ002401, ДОИ003005-041000	153 370 000 RUB	148 134	153 873	43,87%	0,49%
МАКХИМНТ002501, ДОИ003006-042000	227 680 000 RUB	201 757	228 969	39,74%	2,13%
МАКХИМНТ002601, ДОИ003007-043000	731 740 000 RUB	722 532	731 247	49,55%	0,66%
МАКХИМНТ002701, ДОИ003008-044000	149 650 000 RUB	146 165	151 838	15,23%	0,44%
МАКХИМНТ002801, ДОИ003009-045000	430 500 000 RUB	420 142	436 516	80,99%	1,28%
МАКХИМНТ002901, ДОИ003010-046000	571 900 000 RUB	555 121	576 808	95,00%	1,09%
МАКХИМНТ003001, ДОИ004001-047000	1 006 100 000 RUB	975 091	1 023 866	80,13%	2,97%
МАКХИМНТ003101, ДОИ004002-048000	676 460 000 RUB	656 668	687 710	60,33%	2,00%
МАКХИМНТ003201, ДОИ004003-049000	205 180 000 RUB	198 941	206 548	44,95%	0,67%
МАКХИМНТ003301, ДОИ004004-050000	200 100 000 RUB	200 893	219 352	54,67%	0,85%
МАКХИМНТ003401, ДОИ004005-051000	170 490 000 RUB	164 687	171 173	31,47%	0,50%
МАКХИМНТ003501, ДОИ004006-052000	68 110 000 RUB	65 682	68 270	54,91%	0,20%
МАКХИМНТ003601, ДОИ004007-053000	79 420 000 RUB	76 332	79 363	26,16%	0,21%
МАКХИМНТ003701, ДОИ004008-054000	1 472 200 000 RUB	1 472 291	1 526 482	73,07%	4,47%
МАКХИМНТ003801, ДОИ004009-055000	408 050 000 RUB	408 062	419 870	72,31%	1,23%
МАКХИМНТ003901, ДОИ004010-056000	539 390 000 RUB	534 210	556 943	88,23%	1,63%
МАКХИМНТ004001, ДОИ005001-057000	130 050 000 RUB	130 061	133 310	100,00%	0,39%
МАКХИМНТ004101, ДОИ005002-058000	30 800 000 RUB	30 808	31 352	44,40%	0,18%
МАКХИМНТ004201, ДОИ005003-059000	444 240 000 RUB	444 251	458 634	37,02%	1,34%
МАКХИМНТ004301, ДОИ005004-060000	327 110 000 RUB	324 096	335 329	28,14%	2,13%
МАКХИМНТ004401, ДОИ005005-061000	327 120 000 RUB	327 132	333 905	27,26%	0,69%
МАКХИМНТ004501, ДОИ005006-062000	307 350 000 RUB	307 362	310 248	26,84%	0,93%
МАКХИМНТ004601, ДОИ005007-063000	268 550 000 RUB	268 561	270 714	26,71%	0,79%
МАКХИМНТ004701, ДОИ005008-064000	371 020 000 RUB	371 032	374 435	37,10%	1,03%
МАКХИМНТ004801, ДОИ005009-065000	216 560 000 RUB	216 572	217 591	54,14%	0,66%
МАКХИМНТ004901, ДОИ005010-066000	257 000 000 RUB	257 061	257 847	58,18%	0,78%

ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНJE ИZДАВАЊE ИЛИ ГАРАНТИРАЊE ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	20.991.272	21.752.623	63,68%
ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНJE	20.991.272	21.752.623	63,68%

⁸ Трошокот за набавка ја претставува вкупната вредност на вложувањата на 31 декември 2017 година зголемени/ намалени за новите набавки/ продажби во годината

Табела 1. Инвентар за структурата на инвестициите на Фондот (продолжение)

n)

	Норматив на расход по проекту	Трудовые на наймы*	Всего расходов на проект по категориям	% на материалы	% на средства на счетах в Финанс
Услуги на отечественные фондовые ресурсы					
на Европартнерство и ОПМТ					
DE0000000000, EXXON MOB	97.610	210.914	179.006	0,04%	6,35%
DE0000000000, INDOX ET	36.550	216.174	177.872	0,04%	6,35%
DE0000000000, EXXON ET	324.265	762.877	661.233	0,20%	14,04%
US0240277574, VED UP	424.570	1.391.671	1.008.079	0,09%	2,04%
US1346210100, BP ET	61.700	1.254.646	1.248.420	0,01%	2,04%
US0200260700, VTI LP	189.910	1.331.577	1.284.666	0,03%	7,99%
US0482165555, VED UP	78.430	600.573	522.424	0,03%	1,62%
US1346210100, BP ET	106.870	1.277.489	1.240.322	0,03%	2,04%
US0200260700, VTI LP	107.960	403.527	352.528	0,12%	11,73%
US0482165555, VED UP	500.520	1.278.756	1.127.840	0,44%	3,90%
US0240277574, VED UP	388.165	1.435.254	1.397.098	0,23%	9,93%
Всего расходов на отечественные фондовые ресурсы					
2.339.908			1.827.760		27,91%
Всего расходов на средства иностранных фондовых ресурсов на Европартнерство и ОПМТ					
2.339.908			1.827.760		27,91%
Всего расходов на средства иностранных фондовых ресурсов на проект					
2.339.908			1.827.760		27,91%
Платежи на депозиты					
		Трудовые на наймы	Всего расходов на проект на материалы	% на средства	
				средств на счетах в Финанс	
Кредиторские депозиты	250.000		200.014	0,77	
Депозиты на счетах в банках	1.827.500		1.614.662	5,59	

¹ Трошоците за набавка ја претставуваа вкупната вредност на вложувањата на 31 декември 2017 година.

2004/05/06/ HANDELSCHIEF ZEITSCHRIFT FÜR DEN/ ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Табела 1 Извештај за структурата на инвестициите на Фондот (продолжение)

"

Структура на инвестициите по фондовете по видове на финансовите средства	Всички средства на зени на инвестициите	% от вредата на средствата по фондовете
Акции	707 697	2,07
Облигации и други дълготрайни дългови хартии на вредата	21 743 623	63,63
Кредитирани хартии на вредата	-	-
Акции и услуги по инвестиционни фондове	9 247 705	27,11
Парични средства	242 402	1,39
Платежи и депозити	1 841 662	5,39
Остатъци средства	34 563	0,10
Всичко	54 167 082	100,00

Табела 2 – Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондоот

Дата по договору	Видные на закупку по предмету	К-во на закупку по предмету	Средствоприемная предмет*	Продажная цена	Реализованная (факт)
Общие итоги					
Финансовый результат					
Муниципальное Управление					
30.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	170	0,77	0,83	
30.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	240	0,73	0,73	
20.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	300	0,77	0,83	
21.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	690	0,77	0,83	
22.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	150	0,77	0,84	
22.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	400	0,77	0,84	
22.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	300	0,77	0,84	
22.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	33	0,77	0,86	
24.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	2.450	0,77	0,86	2
24.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	1.840	0,77	0,83	1
29.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	3.000	0,77	0,83	
29.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	3.000	0,77	0,83	2
29.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	200	0,77	0,83	
29.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	4.500	0,77	0,83	
29.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	50	0,77	0,83	
29.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	3.221	0,77	0,83	
29.06.2018	МКОГО1001015; ППТ	795	0,77	0,81	
11.10.2018	МКОГО1001015; ППТ	800	0,82		
22.10.2018	МКОГО1001015; ППТ	92	0,77	0,87	
22.10.2018	МКОГО1001015; ППТ	500	0,77	0,87	
22.10.2018	МКОГО1001015; ППТ	1.148	0,77	0,87	
29.10.2018	МКОГО1001015; ППТ	2.000	0,77	0,84	

⁵ Сметководствената вредност ја претставува пазарната цена на хартиите од вредност на 31 декември 2017 година.

✧ ✧ ✧

Табела 2 – Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот (продолжение)

Датум на извоза	Валута на извоз на вредност	Бр. на извоз на вредност	Сметководствена вредност ¹	Продажна цена	Реализована вредност (износ)
30.10.2018	MGCENT100015.GRHT	3.000	0,77	0,84	20,67
01.11.2018	MGCENT100015.GRHT	742	0,85	0,77	20,67
02.11.2018	MGCENT100015.GRHT	3.958	0,77	0,85	31,33
02.11.2018	MGCENT100015.GRHT	4.300	0,77	0,85	31,33
ВКУПНО					
РАДНИМАНИ					
КОЛИЧИНИ НА ЗАКУПИ					
					26,67

Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки изнесува 3.498 илјади денари. Нето реализираните капитални добивки од продажба на хартии од вредност изнесува 2.679 илјади денари. Нето реализирана капитална добивка во износ од 819 илјади денари се од наплата и достаса на камата и достасан ануитет на хартии од вредност кои се класифицирани во портфолио за тргување.

Забелешка: Не е дозволено сумарно прикажување по финансиски инструмент, односно с

Табела 3 – Ниваната за меркантизираниот добивен и загуби на Фомбоз

Датум издavanja	Видење на приходе	Транзит на рачуна	Објектне вредности	Грешке на износ	Нерегистровани приходи	Ната увоз и извоз	Амортизација на имовину	Заступничтво
					(Bazila)		Ф.т.т.	
11.12.2018	Објективна вредност							
	Миленија	416.839	797.697		90.808			
	МКА-КА10001, ALK	419.393	458.168		39.375			
	МКОМБА10011, OMB	100.642	138.173		37.331			
	МКОМБ10011, OMB							
	МТУТ	69.375	69.240		12.475			
	МКОМБ10011, GENT	60.019	41.506		1.887			
11.12.2018	Објективна вредност на имовину по издату на Вредност на имовину	28.999.271	21.543.620	293	1.431	(687)	740.234	
	Миленија 2000000							
	МКОМБ1000000	23.279	29.780		627		324	
	МКОМБ1000000							
	МКОМБ1000000	16.750	17.367	293			(3)	328
	МКОМБ1000000							
	МКОМБ1000000	203.483	255.662		19		12.158	

² Сметководативната вредност ја претставува пазарната цена на хартиите од вредност на 31 декември 2017

¹⁰ Трошоците за набавка ја претставуваа вкупната вредност на вложувањата на 31 декември 2017 година зголемени / намалени за новите набавки / отплати по годината.

Табела 3 – Извештај за нереализираните добивки и загуби на Фондот (продолжение)

№ п/п	Наименование объекта	Трудовой договор	Объем работ	Результат выполнения работ	Материальные ресурсы (руб.)	Итого затрат	Амортизация на объект	Затраты на объект
	МКУП ДОСР-1	177 329	185 577	-	12	8 376	-	1 232
	МКУП ДОСР-2	29 574	30 048	-	2	1 374	-	276
	МКУП ДОСР-3	32 879	34 413	-	3	1 333	-	1 333
	МКУП ДОСР-4	40 276	43 342	-	5	1 361	-	1 361
	МКУП ДОСР-5	113 310	118 675	-	8	5 311	-	5 311
	МКУП ДОСР-6	83 835	89 872	-	6	4 031	-	4 031
	МКУП ДОСР-7	139 894	149 075	-	10	7 171	-	7 171
	МКУП ДОСР-8	284 830	297 553	-	21	14 303	-	14 303
	МКУП ДОСР-9	468 191	491 491	-	25	23 300	-	23 300
	МКУП ДОСР-10	163 189	169 402	-	13	8 213	-	8 213
	МКУП ДОСР-11	337 471	343 393	-	17	17 734	-	17 734
	МКУП ДОСР-12	339 024	332 839	-	23	12 890	-	12 890
	МКУП ДОСР-13	372 114	386 366	-	16	14 253	-	14 253
	МКУП ДОСР-14	229 667	238 990	-	16	9 292	-	9 292
	МКУП ДОСР-15	44 662	47 072	-	5	2 603	-	2 603
	МКУП ДОСР-16	76 340	79 439	-	5	3 044	-	3 044
	МКУП ДОСР-17	127 313	132 248	-	8	4 935	-	4 935
	МКУП ДОСР-18	127 355	125 541	-	9	5 179	-	5 179
	МКУП ДОСР-19	409 179	425 028	-	22	15 840	-	15 840
	МКУП ДОСР-20	34 948	37 943	-	22	14 969	-	14 969
	МКУП ДОСР-21	42 372	44 108	-	3	1 737	-	1 737
	МКУП ДОСР-22	235 066	263 566	-	16	9 370	-	9 370
	МКУП ДОСР-23	235 356	263 766	-	18	10 492	-	10 492
	МКУП ДОСР-24	215 869	234 796	-	16	8 637	-	8 637
	МКУП ДОСР-25	63 579	66 409	-	5	2 263	-	2 263
	МКУП ДОСР-26	67 816	70 611	-	5	2 750	-	2 750
	МКУП ДОСР-27	241 872	254 880	-	17	9 961	-	9 961
	МКУП ДОСР-28	80 612	85 510	-	27	9 292	-	9 292
	МКУП ДОСР-29	117 377	122 631	-	9	4 687	-	4 687
	МКУП ДОСР-30	109 810	112 790	-	8	3 972	-	3 972
	МКУП ДОСР-31	100 099	103 730	-	7	3 624	-	3 624
	МКУП ДОСР-32	189 260	195 000	-	13	6 627	-	6 627
	МКУП ДОСР-33	116 818	121 362	-	8	5 056	-	5 056
	МКУП ДОСР-34	145 591	152 235	-	10	6 294	-	6 294
	МКУП ДОСР-35	130 916	136 040	-	8	5 124	-	5 124
	МКУП ДОСР-36	82 761	89 580	-	8	3 219	-	3 219
	МКУП ДОСР-37	164 800	174 132	-	12	7 320	-	7 320
	МКУП ДОСР-38	61 104	63 743	-	4	2 686	-	2 686
	МКУП ДОСР-39	161 091	168 202	-	12	7 099	-	7 099
	МКУП ДОСР-40	96 600	94 922	-	16	3 632	-	3 632
	МКУП ДОСР-41	194 104	202 709	-	14	8 591	-	8 591
	МКУП ДОСР-42	138 871	148 042	-	10	6 161	-	6 161
	МКУП ДОСР-43	38 981	40 714	-	3	1 730	-	1 730
	МКУП ДОСР-44	64 538	67 413	-	5	2 870	-	2 870
	МКУП ДОСР-45	196 484	205 369	-	14	8 762	-	8 762
	МКУП ДОСР-46	137 890	144 260	-	10	6 161	-	6 161
	МКУП ДОСР-47	31 280	33 248	-	2	1 805	-	1 805
	МКУП ДОСР-48	208 861	212 240	-	14	8 463	-	8 463
	МКУП ДОСР-49	186 205	193 710	-	13	7 095	-	7 095
	МКУП ДОСР-50	238 557	250 356	-	21	9 687	-	9 687
	МКУП ДОСР-51	410 296	426 025	-	29	15 300	-	15 300
	МКУП ДОСР-52	240 393	249 733	-	17	9 173	-	9 173
	МКУП ДОСР-53	91 317	94 824	-	6	3 391	-	3 391
	МКУП ДОСР-54	87 639	91 036	-	6	3 372	-	3 372
	МКУП ДОСР-55	85 427	88 732	-	6	3 299	-	3 299
	МКУП ДОСР-56	18 434	19 373	-	1	578	-	578
	МКУП ДОСР-57	222 592	228 167	-	16	8 819	-	8 819
	МКУП ДОСР-58	146 165	151 838	-	10	5 683	-	5 683
	МКУП ДОСР-59	420 142	436 516	-	30	16 344	-	16 344
	МКУП ДОСР-60	355 121	376 886	-	40	21 647	-	21 647
	МКУП ДОСР-61	97 691	103 708	-	70	38 105	-	38 105
	МКУП ДОСР-62	656 988	682 710	-	47	25 805	-	25 805
	МКУП ДОСР-63	198 461	206 748	-	14	7 793	-	7 793
	МКУП ДОСР-64	260 895	291 592	-	20	11 019	-	11 019
	МКУП ДОСР-65	144 687	151 173	-	12	6 474	-	6 474
	МКУП ДОСР-66	65 882	69 270	-	5	2 380	-	2 380
	МКУП ДОСР-67	147 251	156 482	-	10	5 426	-	5 426
	МКУП ДОСР-68	408 062	419 870	-	32	14 233	-	14 233
	МКУП ДОСР-69	539 094	558 330	-	40	17 839	-	17 839
	МКУП ДОСР-70	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-71	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-72	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-73	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-74	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-75	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-76	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-77	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-78	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-79	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-80	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-81	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-82	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-83	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-84	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-85	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-86	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-87	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-88	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-89	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-90	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-91	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-92	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-93	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-94	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-95	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-96	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-97	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-98	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-99	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-100	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-101	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-102	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-103	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-104	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-105	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-106	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-107	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-108	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-109	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-110	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-111	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-112	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-113	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-114	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-115	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-116	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-117	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-118	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-119	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-120	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-121	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-122	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-123	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-124	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-125	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-126	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-127	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-128	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-129	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-130	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-131	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-132	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-133	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-134	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-135	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-136	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-137	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-138	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-139	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-140	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-141	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-142	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-143	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-144	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-145	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-146	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-147	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУП ДОСР-148	100 081	103 390	-	10	5 466	-	5 466
	МКУ							

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква на вкупно нерезализираните добивки (загуби) од вложување во хартии од вредност зголемени за ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконто (премијата) на средствата кои доспеваат на фиксен датум и загубата поради општевање, зависно од видот на средството.

¹⁰ Трошоците за набавка ја претставува вкупната вредност на вложувањата на 31 декември 2017 година, зголемени/ намалени за новите набавки/ продажби во годината.



ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.6
1000 Скопје, Република Северна Македонија
тел. 02/32 43 777 | факс 02/ 3243 789
инфо број : 02 / 32 43 772
contact@kbprvo.com.mk
www.kbprvo.com.mk